



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

2

Sluzbeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 8 август 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XLII

Цена на овој број е 600 динари. – Аконтацијата на претплата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факт. 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

683.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1985 година, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1986 година.

П бр. 612
23 јули 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Остварените приходи и извршениот распоред на приходите во 1985 година изнесуваат:

Динари

1. Вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот на федерацијата	696.035.143.207.-
2. Вкупен износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот на федерацијата	696.035.143.207.-
3. Разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупниот извршен распоред на приходите според билансот на буџетот на федерацијата	-
4. Вкупно остварен вишок на приходи по завршната сметка на буџетот на федерацијата	-

Член 2

Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на предвидениот и извршениот распоред на приходите во билансот на буџетот на федерацијата за 1985 година гласи:

I. ПРИХОДИ

Класификационен број		Приходи	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	Остварено
форма на приходи-те	потформа на приходите				
1	2	3	4	5	6
Вид 03 Давоци на промет на производи и на надомести за вршење на услуги					
03-1	Данок на промет на производи		233.579.600.000	254.798.500.000	264.174.423.676
	03-1-1 Дел од основниот данок на промет		233.579.600.000	254.798.500.000	264.174.423.676
	Вкупно вид 03		233.579.600.000	254.798.500.000	264.174.423.676
Вид 05. Такси					
05-1	Административни такси		1.499.900.000	3.599.900.000	3.308.302.335
	05-1-1 Конзуларни такси		1.190.000.000	3.290.000.000	2.991.220.554
	05-1-2 Царински такси		250.000.000	250.000.000	282.147.825
	05-1-3 Други сојузни административни такси		59.900.000	59.900.000	34.933.956
05-3	Судски такси		100.000	100.000	84.074
	Вкупно вид 05		1.500.000.000	3.600.000.000	3.308.386.409
Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарии					
06-1	Царина		99.339.000.000	102.867.900.000	98.006.139.838

1	2	3	4	5	6
06-2		Посебни увозни давачки и такси	56.493.000.000	58.257.500.000	52.078.207.526
	06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки	48.689.000.000	50.453.500.000	41.415.375.936
	06-2-3	Посебна давачка за царинско евидентирање	7.800.000.000	7.800.000.000	10.661.433.624
	06-2-4	Лежарина за стоки сместени во царински магазини	4.000.000	4.000.000	1.397.966
		Вкупно вид 06	155.832.000.000	161.125.400.000	150.084.347.364.
		Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи			
07-2		Приходи на органите на управата	9.823.000.000	12.123.000.000	12.078.002.875
	07-2-1	Приходи на сојузните организации	9.823.000.000	12.123.000.000	12.078.002.875
07-4		Други приходи	4.174.000.000	4.974.000.000	5.528.582.883
		Вкупно вид 07	13.997.000.000	17.097.000.000	17.606.585.758
		Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници			
08-1		Придонеси на републиките и автономните покраини	204.661.600.000	250.861.400.000	250.861.400.000
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	28.286.552.000	34.709.791.000	34.709.791.000
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	12.066.343.000	14.782.475.000	14.782.475.000
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	31.000.286.000	38.084.927.000	38.084.927.000
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	50.707.057.000	62.058.065.000	62.058.065.000
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	52.961.346.000	64.900.976.000	64.900.976.000
	08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	4.321.189.000	5.297.141.000	5.297.141.000
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	24.320.078.000	29.798.308.000	29.798.308.000
	08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	998.749.000	1.229.717.000	1.229.717.000
		Вкупно вид 08	204.661.600.000	250.861.400.000	250.861.400.000
09-5		Кредити на Народната банка		10.000.000.000	10.000.000.000
	09-5-2	Кредити на Народната банка			10.000.000.000
		Вкупно позајмици и кредити 09		10.000.000.000	10.000.000.000
		ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 01-09)	609.570.200.000	697.482.300.000	696.035.143.207

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Класификационен број		Распоред на приходот	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребаласот на буџетот и дополнителните измени	Извршено
на распоредната група	на распоредната подгрупа				
1	2	3	4	5	6
01-1		Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница	12.546.450.000	19.859.196.095	19.843.283.142
	01-1-1	Средства за лични доходи	12.306.550.000	19.589.296.095	19.574.136.275
	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка	239.900.000	269.900.000	269.146.867

1	2	3	4	5	6
01-2		Средства за материјални трошоци	1.721.636.000	2.590.637.693	2.589.989.121
01-3		Средства за посебни намени	26.455.914.000	26.199.235.813	25.877.529.032
	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	606.503.000	1.017.360.134	1.005.619.628
	01-3-2	Други посебни намени	11.114.464.000	9.463.347.410	9.377.785.048
	01-3-3	Средства за општи општествени потреби	14.734.947.000	15.718.528.269	15.494.124.356
01-4		Нестопански инвестиции и средстава за опрема	3.666.000.000	4.566.000.000	4.529.801.349
		Вкупно основна намена 01	44.290.000.000	53.215.069.601	52.840.602.644
		Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита			
02-1		Средства за Југословенската народна армија	391.344.000.000	459.609.300.000	459.609.208.778
	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текуштата година	388.481.500.000	456.746.800.000	456.746.800.000
	02-1-2	Средства за покритие на расходите во врска со вршењето на услуги на корисниците надвор од ЈНА	2.862.500.000	2.862.500.000	2.862.408.778
		Вкупно основна намена 02	391.344.000.000	459.609.300.000	459.609.208.778
		Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници			
04-2		Дополнителни средства	50.678.200.000	59.962.000.000	59.962.000.000.
	04-2-1	Дополнителни средства на буџетите на републиките и автономните покраини	50.678.200.000	59.962.000.000	59.962.000.000
		Вкупно основна намена 04	50.678.200.000	59.962.000.000	59.962.000.000.
		Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности			
05-9		Пензиско и инвалидско осигурување	88.796.500.000	88.566.360.682	87.824.961.797
05-11		Боречко-инвалидска заштита	18.110.600.000	18.342.250.000	18.220.500.000
		Вкупно основна намена 05	106.907.100.000	106.908.610.682	106.045.461.797
		Основна намена 06. Други општи општествени потреби			
06-2		Општествено-политички организации	1.311.800.000	1.629.048.447	1.629.048.447
06-11		Надомест на Службата за општествено книговодство	282.000.000	352.000.000	352.000.000
06-12		Друго	8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000.
		Вкупно основна намена 06	10.193.800.000	10.581.048.447	10.581.048.447
		Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата			
07-1		Издвојување во постојаната буџетска резерва	192.300.000.	192.300.000	192.300.000
07-2		Текушта буџетска резерва	220.000.000	1.004.609.023	795.159.294
		Вкупно основна намена 07	412.300.000	1.196.909.023	987.459.294
		Основна намена 08. Одрочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата			
08-4		Обврски по кредити	5.744.800.000	6.009.362.247	6.009.362.247
	08-4-2	Долгорочни обврски од поранешните години	5.744.800.000	6.009.362.247	6.009.362.247
		Вкупно основна намена 08	5.744.800.000	6.009.362.247	6.009.362.247
		ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ	609.570.200.000	697.482.300.000	696.035.143.207

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 3.

Предвидениот и остварениот приход на Буџетот на федерацијата за 1985 година изнесува:

Динари

1. Вкупно предвидени приходи	697.482.300.000
2. Вкупно остварени приходи	696.035.143.207

Член 4.

Прегледот на предвидениот и извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за 1985 година, по носители и корисници на средства по намени и позиции на распоредените групи и распоредните подгрупи, е следниот:

Позиција	Распоредна група или подгрупа	Основна и поблиска намена	ПРЕДВИДЕНО		Извршено
			според годишниот буџет	според ребалансот и дополн. измени	
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА					
Глава 1. Претседателство					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите управата					
1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	119.600.000	162.393.789	162.393.789
2	01-2	Средства за материјални трошоци	1.350.000	1.850.000	1.849.983
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	18.300.000	30.825.635	30.525.635
4	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.056.000	1.736.000	1.736.000
5	01-3-2	Патни трошоци	1.950.000	2.100.000	2.095.620
6	01-3-2	Канцелариски материјал	4.200.000	8.700.000	8.699.974
7	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1.560.000	2.760.000	2.760.000
8	01-3-2	Трошоци за репрезентација	840.000	2.040.000	2.039.976
9	01-3-2	Патувања и посети	55.000.000	58.004.000	58.003.393
10	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	66.000	66.000	66.000
11	01-3-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	780.000	1.680.000	1.679.978
12	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликување	22.000.000	30.000.000	29.999.993
13	01-3-2	Трошоци за услуги	54.000	54.000	54.000
14	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	900.000	1.170.000	1.169.710
15	01-3-2	Набавка на службени и работни облека	200.000	476.000	476.000
16	01-3-2	Дополнување на опремата и инвентарот	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	01-3-2	Опременување и уредување на службените станови	300.000	300.000	300.000
18	01-3-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	120.000	120.000	120.000
19	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	108.000	108.000	108.000
Вкупно основна намена 01			233.384.000	309.383.424	309.078.051
ВКУПНО ГЛАВА 1			233.384.000	309.383.424	309.078.051

1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ			
		Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата			
20	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	37.600.000	70.643.630	70.643.630
21	01-2	Средства за материјални трошоци	29.780.000	43.388.000	43.272.894
22	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	96.000	266.000	265.961
23	01-3-2	Дополнување на инвентарот	720.000	720.000	369.804
24	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	4.080.000	3.320.000	3.310.072
25	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	600.000	790.000	782.974
26	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	800.000	1.200.000	1.192.701
27	01-3-3	Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони	130.000.000	130.000.000	130.000.000
		Вкупно основна намена 01	203.676.000	250.327.630	249.838.036
		ВКУПНО ГЛАВА	203.676.000	250.327.630	249.838.036
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 27)	437.060.000	559.711.054	558.916.087
		РАЗДЕЛ 2. СОБРАНИЕ НА СФРЈ			
		Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата			
28	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	453.600.000	766.943.337	766.943.327
29	01-2	Средства за материјални трошоци	4.900.000	8.900.000	8.900.000
30	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	341.400.000	594.533.006	583.721.695
31	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	16.684.000	29.884.000	29.884.000
32	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	3.500.000	3.500.000	3.291.018
33	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	1.178.000	1.328.000	1.127.683
34	01-3-2	Трошоци за работа на делегатите и на собраниските тела	48.000.000	87.500.000	78.772.127
35	01-3-2	Набавка на домашни и странски книги	329.000	329.000	328.196
36	01-3-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	2.100.000	4.000.000	3.564.401
37	01-3-2	Издавање на стенографски белешки	4.940.000	4.940.000	4.909.720
38	01-3-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	7.800.000	7.800.000	7.800.000
39	01-3-2	Трошоци за парламентарни делегации	15.840.000	24.840.000	24.343.465
40	01-3-2	Трошоци за репрезентација	924.000	1.384.000	1.384.000
41	01-3-2	Набавка на облека и обувки	1.780.000	3.080.000	2.925.204
42	01-3-2	Членски влог на Интерпарламентарната унија	5.300.000	4.811.000	4.810.080
43	01-3-2	Услуги извршени од други	3.000.000	4.500.000	4.308.979
44	01-3-2	Трошоци за одржување на возниот парк	18.480.000	30.480.000	29.882.483
45	01-3-2	Трошоци за печатницата	13.676.000	27.976.000	26.165.790
46	01-3-2	Набавка на опрема и адаптација	5.160.000	17.860.000	17.857.374
47	01-3-2	Партиципација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	2.640.000	2.640.000	2.640.000
48	01-3-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	59.400.000	92.989.000	90.731.375

1	2	3	4	5	6
49	01-3-2	Трошоци за работа на посебни комисији	960.000	960.000	830.584
50	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и работнички деца на Југославија	700.000	700.000	700.000
51	01-3-2	Уредување и наместување на станови за службени потреби	1.500.000	2.400.000	2.400.000
52	01-3-2	Трошоци за спроведување на избори и отповикувања	150.000	50.000	8.400
53	01-3-2	Помош на странки	100.000	100.000	50.000
54	01-3-2	Прослава на 40. годишнината од прогласувањето на Републиката	10.000.000	13.000.000	11.723.641
Вкупно основна намена 01			1.024.041.000	1.737.427.343	1.710.003.542
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 28 до 54)			1.024.041.000	1.737.427.343	1.710.003.542
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
55	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40.232.000	71.453.944	71.453.944
56	01-2	Средства за материјални трошоци	750.000	1.638.616	1.638.616
57	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и лицата со посебен статус	36.841.000	49.975.222	49.957.767
58	01-3-2	Паушал на возачите за ненормирано работно време	1.198.000	380.000	379.020
59	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1.100.000	1.550.000	1.450.000
60	01-3-2	Патни трошоци во земјата	350.000	290.000	286.730
61	01-3-2	Патни трошоци во странство	44.000	–	–
62	01-3-2	Претплата на информативни материјали и друго	700.000	748.485	744.647
63	01-3-2	Трошоци за репрезентација	50.000	9.000	5.340
64	01-3-2	Набавка на облека	253.000	353.000	352.449
65	01-3-2	Набавка на опрема	72.000	123.515	123.515
Вкупно основна намена 01			81.590.000	126.521.782	126.392.028
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 55 до 65)			81.590.000	126.521.782	126.392.028
РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ					
Глава 1. Сојузен извршен совет					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
66	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	198.107.000	349.814.410	349.814.410
67	01-2	Средства за материјални трошоци	4.966.000	9.900.416	9.900.416
68	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	48.032.000	75.432.470	75.432.470
69	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	3.170.000	4.434.000	4.434.000
70	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	300.000	1.000.000	1.000.000
71	01-3-2	Канцелариски материјал	324.000	–	–
72	01-3-2	Претплата на печат, списанија и публикации	1.200.000	2.800.000	2.800.000
73	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	4.482.000	8.140.000	8.140.000
74	01-3-2	Патни и селидбени трошоци во земјата	5.500.000	6.800.000	6.800.000
75	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница	5.500.000	8.380.672	8.380.672

1	2	3	4	5	6
76	01-3-2	Патни трошоци во странство	73.000.000	115.500.000	115.500.000
77	01-3-2	Потрошен материјал и инвентар	324.000	84.000	84.000
78	01-3-2	Печатење и умножување на материјали за седници	24.000.000	34.430.000	34.430.000
79	01-3-2	Набавка на опрема	19.468.000	19.468.000	19.468.000
80	01-3-2	Средства за потреби на работата на Комисијата на СЕВ	6.600.000	10.000.000	10.000.000
81	01-3-2	Трошоци за репрезентација	3.300.000	7.000.000	7.000.000
82	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	28.000.000	33.000.000	33.000.000
83	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	1.218.000	1.518.000	1.518.000
84	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	1.007.000	1.007.000	1.007.000
85	01-3-2	Трошоци на техничките служби на Сојузниот извршен совет	400.000	300.000	300.000
86	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	4.235.000	8.185.000	8.185.000
87	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	2.830.000	2.830.000	2.830.000
88	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за стопански развој и економска политика	3.600.000	3.600.000	3.600.000
89	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за човекова средина и прсторно уредување и станбени и комунални работи	4.320.000	4.220.000	4.220.000
90	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	500.000	650.000	650.000
91	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	389.000	389.000	389.000
92	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со УНЕСКО	9.300.000	9.300.000	9.300.000
93	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна програма за геолошка корелација	1.433.000	1.433.000	1.433.000
94	01-3-2	Трошоци на Југословенскиот комитет за меѓународна хидролошка програма	3.960.000	3.960.000	3.960.000
95	01-3-2	Членарини на меѓународна организација (УНЕСКО)	174.039.000	169.523.000	169.523.000
96	01-3-2	Стипендии	170.000	170.000	170.000
97	01-3-2	Уредување и опремување на службени станови	3.000.000	15.470.000	15.470.000
98	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународниот фонд на Организацијата на обединетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ)	1.985.000	2.485.00	2.485.000
99	01-3-2	Придонес на СФРЈ за УНИЦЕФ	55.000.000	57.029.000	57.029.000
100	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со ООН за исхрана и земјоделство (ФАО)	2.000.000	2.417.000	2.417.000
101	01-3-2	Придонес на СФРЈ на Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО)	253.014.000	368.614.000	368.614.00
102	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните пловни патишта	200.000	-	-
103	01-3-2	Трошоци за работа на Кординациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура	216.00	216.000	216.000
104	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација	144.000	144.000	144.000

1	2	3	4	5	6
105	01-3-2	Средства за финансирање на научноистражувачки проекти и научни студии	80.000.000	130.000.000	104.564.000
106	01-3-3	Средства за работа на Фондот на солидарност со неврзаните земји и со земјите во развој	1.584.000	1.384.000	1.384.000
107	01-3-3	Средства за работа на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“	120.000.000	191.500.951	191.500.951
108	01-4	Нестопански инвестиции и средства за опрема	3.566.000.000	4.566.000.000	4.529.801.349
Вкупно основна намена 01			4.716.817.000	6.228.528.919	6.166.894.268
ВКУПНО ГЛАВА 1			4.716.817.000	6.228.528.919	6.166.894.268

Глава 2. Протокол на Сојузниот извршен совет

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

109	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.215.000	5.215.000	2.281.984
110	01-2	Средства за материјални трошоци	132.000	132.000	66.000
111	01-3-2	Трошоци за репрезентација	8.000	8.000	4.000
112	01-3-2	Набавка на службена облека	24.000	24.000	–
Вкупно основна намена 01			5.379.000	5.379.000	2.351.984
ВКУПНО ГЛАВА 2			5.379.000	5.379.000	2.351.984

Глава 3. Служба за персонални работи

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

113	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	6.073.000	10.828.250	10.828.250
114	01-2	Средства за материјални трошоци	300.000	624.684	624.684
115	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на располагање и на лицата со посебен статус	27.535.000	61.319.760	61.319.760
Вкупно основна намена 01			33.908.000	72.772.694	72.772.694
ВКУПНО ГЛАВА 3			33.908.000	72.772.694	72.772.694

Глава 4. служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

116	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	18.600.000	25.656.500	25.656.500
117	01-2	Средства за материјални трошоци	622.000	910.148	910.148
118	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	13.200.000	13.200.000	13.200.000
119	01-3-3	Средства што за определени потреби и се пренесуваат на Југословенската Народна армија	41.983.000	41.983.000	41.983.000
Вкупно основна намена 01			74.405.000	81.749.648	81.749.648
ВКУПНО ГЛАВА 4			74.405.000	81.749.648	81.749.648
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции од 66 до 119)			4.830.509.000	6.388.430.261	6.323.768.594

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
120	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	32.240.000	56.859.620	56.859.620
121	01-2	Средства за материјални трошоци	3.300.000	5.558.104	5.558.104
122	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	22.475.000	35.817.720	35.817.720
123	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	792.000	792.000	792.000
124	01-3-2	Трошоци на постапката	720.000	1.060.000	1.060.000
125	01-3-2	Издавање на „Збирката на одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“ и Билтенот на Уставниот суд на Југославија	1.560.000	2.123.000	2.123.000
126	01-3-2	Набавка на облека и обувки	30.000	30.000	30.000
127	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	120.000	2.409.000	2.409.000
128	01-3-2	Трошоци за престој на делегации	100.000	37.000	37.000
129	01-3-2	Трошоци за репрезентација	144.000	194.000	194.000
Вкупно основна намена 01			61.481.000	104.880.444	104.880.444
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции од 120 до 129)			61.481.000	104.880.444	104.880.444

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД**Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата**

130	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40.909.000	60.227.876	60.105.990
131	01-2	Средства за материјални трошоци	4.420.000	7.271.152	7.270.877
132	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	18.539.000	32.574.063	32.545.476
133	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	528.000	528.000	528.000
134	01-3-2	Издавање на „Збирката на судски одлуки“	600.000	600.000	600.000
135	01-3-2	Патни трошоци во земјата	240.000	113.000	112.753
136	01-3-2	Патни трошоци во странство	350.000	190.000	183.083
137	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	250.000	50.000	50.000
138	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	200.000	266.000	265.494
139	01-3-2	Трошоци на судската постапка	50.000	-	-
140	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	1.003.000	493.000	492.711
141	01-3-2	Текушто одржување на зградата и инвентарот	167.000	167.000	162.262
142	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	440.000	160.000	153.583
143	01-3-2	Трошоци за репрезентација	120.000	120.000	120.000
144	01-3-2	Награди и надомести на судии - поротници	200.000	100.000	58.380
145	01-3-3	Работни во врска со народната одбрана	100.000	-	-
Вкупно основна намена 01			68.116.000	102.860.091	102.648.609
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции од 130 до 145)			68.116.000	102.860.091	102.648.609

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
146	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	16.296.000	23.414.630	23.414.630
147	01-2	Средства за материјални трошоци	1.200.000	1.944.248	1.944.248
148	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	10.674.000	18.291.000	18.291.000
149	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	396.000	396.000	396.000
150	01-3-2	Патни трошоци во странство	962.000	402.000	400.000
151	01-3-2	Преведување на судски списи од странски и на странски јазици	50.000	-	-
152	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучавање на општествените односи и појави	50.000	50.000	50.000
153	01-3-2	Патни трошоци во земјата	156.000	196.000	196.000
154	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	600.000	600.000	600.000
155	01-3-2	Трошоци за репрезентација	40.000	40.000	40.000
156	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	50.000	50.000
157	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	-	-
Вкупно основна намена 01			30.554.000	45.383.878	45.381.878
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции од 146 до 157)			30.554.000	45.383.878	45.381.878

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

158	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11.466.000	17.799.000	17.799.000
159	01-2	Средства за материјални трошоци	900.000	1.253.856	1.253.856
160	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2.786.000	5.423.730	5.423.730
161	01-3-2	Трошоци на процесна и извршна постапка и застапување во земјата	90.000	90.000	90.000
162	01-3-2	Трошоци за водење на процесна постапка во странство и патни трошоци	512.000	562.000	562.000
163	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	80.000	-	-
164	01-3-2	Трошоци за репрезентација	10.000	10.000	10.000
165	01-3-2	Трошоци за состаноци	100.000	90.000	90.000
166	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	-	-
Вкупно основна намена 01			15.954.000	25.228.586	25.228.586
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции од 158 до 166)			15.954.000	25.228.586	25.228.586

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

167	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	8.633.000	13.556.300	13.556.300
168	01-2	Средства за материјални трошоци	990.000	1.403.856	1.403.856
169	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	3.876.000	6.786.340	6.786.340

1	2	3	4	5	6
170	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	264.000	264.000	264.000
171	01-3-2	Трошоци за советувања и семинари	40.000	160.000	160.000
172	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	10.000	-	-
173	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	-	-
174	01-3-2	Трошоци за репрезентација	33.000	33.000	33.000
175	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	-	-
Вкупно основна намена 01			13.976.000	22.203.496	22.203.496
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 167 до 175)			13.976.000	22.203.496	22.203.496
РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
176	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	17.800.000	27.689.700	27.689.700
177	01-2	Средства за материјални трошоци	600.000	1.194.880	1.194.880
178	01-3-2	Патни трошоци во земјата	40.000	140.000	140.000
179	01-3-2	Трошоци за работа на повремени членови на советот	70.000	20.000	20.000
180	01-3-2	Набавка на опрема	100.000	1.008.000	1.008.000
Вкупно основна намена 01			18.610.000	30.052.580	30.052.580
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции од 176 до 180)			18.610.000	30.052.580	30.052.580
РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
181	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.037.563.000	1.386.865.889	1.386.865.889
182	01-2	Средства за материјални трошоци	188.144.000	306.133.008	306.133.008
183	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	56.023.000	74.477.812	74.477.812
184	01-3-2	Надомести за надворешни соработници	1.560.000	421.000	421.000
185	01-3-2	Надомест за работа, ноќе, во недела и во денови на државни празници	4.200.000	4.200.000	4.200.000
186	01-3-2	Трошоци за репрезентација	1.920.000	1.920.000	1.920.000
187	01-3-2	Трошоци за делегации	33.600.000	33.600.000	33.600.000
188	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и за Комисијата за кодификација на меѓународното право	5.230.000	4.230.000	4.230.000
189	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци на групата на неврзаните земји	9.650.000	9.650.000	9.650.000
190	01-3-2	Трошоци за учество на домашна делегација на Конференцијата за европска безбедност и соработка	9.800.000	9.800.000	9.800.000
191	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврска	67.700.000	67.700.000	67.700.000
192	01-3-2	Трошоци за привремено сместување	6.700.000	4.700.000	4.700.000
193	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	5.500.000	8.500.000	8.500.000
194	01-3-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	3.696.000	3.696.000	3.696.000
195	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	756.056.000	906.056.000	906.056.000
196	01-3-2	За потребите на документацијата	100.505.000	100.505.000	100.505.000
197	01-3-2	Дополнување и заменување на опремата	111.964.000	111.964.000	111.964.000

1	2	3	4	5	6
198	01-3-3	Стручна обука на кадри за службата за врски	650.000	650.000	650.000
199	01-3-3	Лични и материјални расходи на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	11.579.784.000	11.502.781.087	11.302.781.087
200	01-3-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	19.200.000	30.481.913	30.481.913
201	01-3-3	Физичко и техничко обезбедување	31.000.000	31.000.000	31.000.000
202	01-3-3	За информативната дејност меѓу југословенските граѓани на работа и престој во странство	20.000.000	14.000.000	14.000.000
203	01-3-3	Трошоци за репатријација и депортација на југословенски граѓани од странство	8.800.000	5.000.000	5.000.000
204	01-3-3	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	4.867.000	4.867.000	4.867.000
205	01-3-3	Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност	3.000.000	-	-
206	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	200.000.000	200.000.000	200.000.000
207	01-3-3	Стручно образование на кадрите	8.000.000	7.660.000	7.660.000
208	01-3-3	Учество на СФРЈ во финансирањето на мировните сили на ООН на Блискиот Исток	44.000.000	44.000.000	44.000.000
209	01-3-3	Средства за научноистраживачка работа	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Вкупно основна намена 01			14.439.112.000	14.994.858.709	14.794.858.709
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции од 181 до 209)			14.439.112.000	14.994.858.709	14.794.858.709
РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА					
Основна намена 02 – Народна одбрана и општествена самозаштита					
210	02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во текуштата година	388.481.500.000	456.746.800.000	456.746.800.000
211	02-1-2	Средства за покривање на расходите за вршење на услуги на корисници надвор од Југословенската народна армија	2.862.500.000	2.862.500.000	2.862.408.778
Вкупно основна намена 02			391.344.000.000	459.609.300.000	459.609.208.778
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 210 до 211)			391.344.000.000	459.609.300.000	459.609.208.778
РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
212	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.003.000.000	3.177.059.611	3.177.059.611
213	01-2	Средства за материјални трошоци	210.000.000	420.000.000	420.000.000
214	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.600.000	2.281.244	2.281.244
215	01-3-2	За определени потреби	1.350.000.000	1.118.900.000	1.118.900.000
216	01-3-2	Набавка на облека и обувки	30.000.000	77.000.000	77.000.000
217	01-3-2	Школување на кадри	16.000.000	17.000.000	17.000.000
218	01-3-2	Здравствена превентива, осигурување на работниците и еднократна помош според член 37 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежност на сојузните органи на управата	1.620.000	3.320.000	3.320.000

1	2	3	4	5	6
219	01-3-2	Трошоци за одржување на згради	15.600.000	56.100.000	56.100.000
220	01-3-2	Селидбени трошоци и испратнина	8.500.000	3.500.000	3.500.000
221	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	16.800.000	9.500.000	9.500.000
222	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	2.280.000	9.580.000	9.580.000
223	01-3-2	Трошоци на Центарот за образование на работниците	4.900.000	-	-
224	01-3-2	Надомест за ноќна работа	2.640.000	15.440.000	15.440.000
225	01-3-2	Обврски според член 43. од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	28.000.000	28.000.000	28.000.000
226	01-3-3	Трошоци на транзитно-приватниот центар за бегалци	6.000.000	2.000.000	2.000.000
227	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	22.000.000	9.000.000	9.000.000
228	01-3-3	Средства за работа на Институтот за безбедност и општествена самозаштита	96.500.000	121.600.000	121.600.000
229	01-3-3	Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска до давањето услуги на странски служби и на трети лица во земјата	120.000.000	100.000.000	100.000.000
230	01-3-3	Опрема на бригадата на милицијата	75.000.000	15.000.000	15.000.000
Вкупно основна намена 01			4.010.540.000	5.185.280.855	5.185.280.855
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции од 212 до 230)			4.010.540.000	5.185.280.855	5.185.280.855

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

231	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	153.200.000	235.138.114	235.138.114
232	01-1-2	Средства за заедничка потрошувачка на сојузните органи и организации	239.900.000	269.900.000	269.146.867
233	01-2	Средства за материјални трошоци	15.080.000	17.080.000	17.080.000
234	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.300.000	2.300.185	2.300.185
235	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	528.000	1.168.000	1.168.000
236	01-3-2	Патни трошоци во странство	7.200.000	8.700.000	8.700.000
237	01-3-2	Слободна зона кај Сежана	6.275.000	8.775.000	8.775.000
238	01-3-2	Курсни разлики	123.996.000	-	-
239	01-3-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	470.000	790.000	790.000
240	01-3-2	Обврски спрема САП Косово за покривање на разликите во каматата за земените меѓународни кредити	90.000.000	90.000.000	90.000.000
241	01-3-2	За определени потреби	7.334.000	3.514.000	3.514.000
242	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	2.582.000.000	-	-
243	01-3-3	Надомест за национализиран имот во земјата	4.500.000	4.500.000	1.207.198
244	01-3-3	Надомест и провизија на Службата за општествено книговодство	17.300.000	25.113.554	25.113.554
245	01-3-3	Трошоци за закуп на Амбасадата на Етиопија	40.000	40.000	40.000
246	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	65.000	65.000	19.148
Вкупно основна намена 01			3.249.188.000	667.083.853	662.992.066

1	2	3	4	5	6
		Основна намена 04 - Трансферни средства на други општествено политички заедници			
247	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	14.311.000.000	15.802.400.000	15.802.400.000
248	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	6.522.900.000	7.202.560.000	7.202.560.000
249	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	5.382.100.000	5.943.040.000	5.943.040.000
	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	23.412.200.000	29.964.000.000	29.964.000.000
250					
251	04-2	Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на Косово	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
		Вкупно основна намена 04	50.678.200.000	59.962.000.000	59.962.000.000
		Основна намена 05 - Обврски во финансирањето на општествените дејности			
252	05-9	Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурање на Социјалистичка Република Црна Гора за покривање на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување	1.238.400.000	1.144.260.682	1.144.260.682
253	05-9	Средства за бенифицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
254	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	5.257.000.000	8.255.000.000	8.255.000.000
255	05-9	Дополнителни наменски средства за покривање на дефицитот во фондот на пензиското осигурување на воените лица	17.277.000.000	17.277.000.000	17.277.000.000
256	05-9	Ненамирани обврски од поранешните години	757.000.000	757.000.000	757.000.000
		Вкупно основна намена 05	30.529.400.000	33.433.260.682	33.433.260.682
		Основна намена 06 - Други општествени потреби			
257	06-11	Надомест за покривање на трошоците на Службата за општествено книговодство за работи на евиденцијата, работи на контролата и информативно-аналитички работи	282.000.000	352.000.000	352.000.000
258	06-12	Средства за материјални резерви	8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000
		Вкупно основна намена 06	8.882.000.000	8.952.000.000	8.952.000.000
		Основна намена 07 - Средства за резерви на федерацијата			
259	07-1	Издвојување во постојаната резерва на федерацијата	192.300.000	192.300.000	192.300.000
260	07-2	Текушта буџетска резерва	220.000.000	1.004.609.023	795.159.294
		Вкупно основна намена 07	412.300.000	1.196.909.023	987.459.294
		Основна намена 08 - Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата			
261	08-4-2	Обврски во странски заеми и за национализиран странски имот	120.000.000	95.793.041	95.793.041
262	08-4-2	Преземена обврска на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем „Ибр-Лепенац“	898.900.000	1.016.230.404	1.016.230.404

1	2	3	4	5	6
263	08-4-2	Отплата на кредитот за Народната банка на Југославија во врска со финансирањето на обврските на федерацијата за 1979 година	446.600.000	446.600.000	446.600.000
264	08-4-2	Средства за покривање на курсните разлики од поранешните години	1.401.600.000	2.240.222.877	2.240.222.877
265	08-4-2	Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајници за територија на СР Црна Гора	752.100.000	580.194.000	580.194.000
266	08-4-2	Придонес на Меѓународното здружение за развој (ИДА)	29.000.000	156.000.000	156.000.000
267	08-4-2	Членски влог на СФРЈ за Интерамериканската банка	461.300.000	235.519.077	235.519.077
268	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој	199.600.000	23.058.168	23.058.168
269	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	395.400.000	1.055.600.000	1.055.600.000
270	08-4-2	Посебно зголемување на влогот на СФРЈ во капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	811.500.000	-	-
271	08-4-2	III пополнување на средствата на Африканскиот фонд за развој	160.200.000	160.144.680	160.144.680
272	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во заедничкиот фонд за примарни производи	68.600.000	-	-
Вкупно основна намена 08			5.744.800.000	6.009.362.247	6.009.362.247
ВКУПНО ГЛАВА 1			99.495.888.000	110.220.615.805	110.007.074.289

Глава 2. Сојузен девизен инспекторат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

273	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	155.400.000	211.380.614	211.380.614
274	01-2	Средства за материјални трошоци	9.360.000	10.260.000	10.260.000
275	01-3-2	Надомест за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати на републиките	30.000	30.000	30.000
276	01-3-2	Патни трошоци на девизните инспекторати во земјата	4.896.000	5.196.000	5.196.000
277	01-3-2	Закупи и одржување на деловните простории	4.925.000	5.225.000	5.225.000
278	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.000.000	500.000	500.000
279	01-3-2	Набавка на опрема	600.000	600.000	600.000
280	01-3-2	Трошоци за репрезентација	10.000	10.000	10.000
281	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	42.000	42.000	42.000
Вкупно основна намена 01			177.263.000	233.243.614	233.243.614
ВКУПНО ГЛАВА 2			177.263.000	233.243.614	233.243.614

ВКУПНО РАЗДЕО 14 (позиции 231 до 281)			99.673.151.000	110.453.859.419	110.240.317.903
---------------------------------------	--	--	----------------	-----------------	-----------------

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

282	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	132.121.000	192.022.946	192.022.946
283	01-2	Средства за материјални трошоци	9.500.000	14.453.868	14.453.868
284	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.348.000	2.327.098	2.327.098

1	2	3	4	5	6
285	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	396.000	560.844	560.844
286	01-3-2	Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешно-трговскиот и девизниот режим	168.000	18.000	–
287	01-3-2	Трошоци за странски и домашни делегации	6.250.000	8.976.000	8.976.000
288	01-3-2	Надомест за преведување од странски језици на разни стручни материјални и странски публикации	120.000	20.000	–
289	01-3-2	Набавка на облека и обувки	39.000	39.000	39.000
290	01-3-2	Чланарина на меѓународни организации	112.089.000	105.089.000	105.089.000
291	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	805.000	805.000	805.000
292	01-3-2	Трошоци на програмата за усовршување на работниците	200.000	100.000	–
293	01-3-3	Работа во врска со народната одбрана	203.000	203.000	203.000
Вкупно основна намена 01			263.239.000	324.614.756	324.476.756
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 282 до 293)			263.239.000	324.614.756	324.476.756

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

294	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	66.625.000	104.057.276	104.057.276
295	01-2	Средства за материјални трошоци	5.850.000	8.861.740	8.541.740
296	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.327.000	2.303.602	2.303.602
297	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	600.000	395.000	395.000
298	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	440.000	440.000
299	01-3-2	Трошоци на меѓународната соработка	470.000	120.000	120.000
300	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.200.000	800.000	800.000
301	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	60.000	–	–
302	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	17.921.000	22.967.000	22.967.000
303	01-3-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења	9.800.000	9.850.000	9.850.000
304	01-3-2	Набавка на опрема	200.000	–	–
305	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	96.000	–	–
Вкупно основна намена 01			104.649.000	149.794.618	149.474.618
ВКУПНО ГЛАВА 1			104.649.000	149.794.618	149.474.618

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

306	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	80.076.000	129.682.000	129.682.000
307	01-2	Средства за материјални трошоци	4.000.000	5.043.584	5.043.584
308	01-3-2	Надомест за продолжена работа и работа во денови на државни празници	300.000	550.000	550.000

1	2	3	4	5	6
309	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	-	-
310	01-3-2	Надомест на овластени организации и стручни лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	1.350.000	50.000	50.000
311	01-3-2	Трошоци за контрола на квалитетот	1.200.000	1.450.000	1.450.000
312	01-3-2	Закупи	2.000.000	2.000.000	2.000.000
313	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	-	-
314	01-3-2	Надомест за вештачење и експертиза	900.000	500.000	500.000
315	01-3-2	Набавка на опрема	380.000	530.000	530.000
316	01-3-2	Набавка на стручни публикации	450.000	220.000	220.000
317	01-3-2	Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата	5.600.000	6.350.000	6.350.000
318	01-3-2	Трошоци за репрезентација	12.000	12.000	12.000
319	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	200.000	200.000	200.000
320	01-3-2	Набавка на службена облека и обувки	650.000	950.000	950.000
Вкупно основна намена 01			97.188.000	147.537.584	147.537.584
ВКУПНО ГЛАВА 2			97.188.000	147.537.584	147.537.584

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

321	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	125.874.000	155.737.000	155.737.000
322	01-2	Средства за материјални трошоци	10.638.000	18.504.400	18.504.400
323	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	2.860.000	4.010.000	4.010.000
324	01-3-2	Трошоци за репрезентација	43.000	43.000	43.000
325	01-3-2	Студии, анализи и списанија	720.000	720.000	720.000
326	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот и набавка на опрема	1.140.000	1.940.000	1.940.000
327	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	980.000	980.000	652.000
328	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	106.000	106.000	106.000
Вкупно основна намена 01			142.361.000	182.040.400	181.712.400
ВКУПНО ГЛАВА 3			142.361.000	182.040.400	181.712.400

Глава 4. Сојузен завод за цени

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

329	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	56.868.000	56.868.000	51.900.000
330	01-2	Средства за материјални трошоци	2.500.000	7.220.296	7.220.296
331	01-3-2	Трошоци за печатење на публикации	120.000	-	-
332	01-3-2	Набавка на опрема	204.000	4.500.000	4.500.000
333	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на совети	4.160.000	200.000	200.000
334	01-3-2	Трошоци за стручна соработка со органите на заседницата за цени на републиките и покраините	120.000	-	-
335	01-3-2	Трошоци за изработка на материјали во врска со разработката на претстојните подзаконски прописи	120.000	-	-
336	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	60.000	-	-
337	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	60.000	-	-
Вкупно основна намена 01			64.212.000	68.788.296	63.820.296
ВКУПНО ГЛАВА 4			64.212.000	68.788.296	63.820.296
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 294 до 337)			408.410.000	548.160.898	542.544.898

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА					
Глава 1. Секретаријат					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
338	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	45.484.000	69.721.953	69.721.953
339	01-2	Средства за материјални трошоци	2.080.00	4.729.441	4.729.441
340	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.360.000	2.348.638	2.348.638
341	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	132.000	132.000	132.000
342	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	2.600.000	2.000.000	2.000.000
343	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	1.330.000	1.330.000
344	01-3-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	28.000	-	-
345	01-3-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	82.000	-	-
346	01-3-2	Трошоци во врска со изработка на пописи	360.000	825.000	825.000
347	01-3-2	Трошоци за работата на Координациониот одбор за имотноправни односи	90.000	30.000	30.000
348	01-3-2	За определени потреби	80.000.000	77.860.000	77.860.000
349	01-3-3	Учество во финансирањето на меѓународни состаноци и други потфати	144.000	-	-
350	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	41.000	6.000	6.000
Вкупна основна намена 01			132.901.000	158.983.032	158.983.032
ВКУПНО ГЛАВА 1			132.901.000	158.983.032	158.983.032

Глава 2. Завод за унапредување на сојузната управа

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

351	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	12.474.000	18.827.000	18.827.000
352	01-2	Средства за материјални трошоци	430.000	911.416	911.416
353	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	132.000	132.000	132.00
354	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	70.000	70.000
355	01-3-2	Набавка на стручна литература	12.000	11.456	11.456
356	01-3-2	Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации	100.000	-	-
357	01-3-2	Трошоци за издавање билтен на Заводот	165.000	54.000	54.000
358	01-3-2	Трошоци за изработка на елаборати и студии	20.000	-	-
359	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	995.000	-	-
Вкупно основна намена 01			14.378.000	20.005.872	20.005.872
ВКУПНО ГЛАВА 2			14.378.000	20.005.872	20.005.872

1	2	3	4	5	6
Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
360	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	43.308.000	62.508.037	62.508.037
361	01-2	Средства за материјални трошоци	4.820.000	7.193.420	7.193.420
362	01-3-2	Патни трошоци во странство	235.000	89.851	89.851
363	01-3-2	Набавка на стручна литература	605.000	605.000	605.000
364	01-3-2	Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документационен и информационен материјал	240.000	240.000	230.000
365	01-3-2	Трошоци за работа на електронскиот сметач	2.000.000	2.040.000	2.040.000
366	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти на информациониот систем	240.000	–	–
367	01-3-2	Набавка на опрема	2.663.000	1.059.202	1.059.202
368	01-3-2	Специјализација – стручно усовршување во странство	300.000	212.982	212.982
Вкупно основна намена 01			54.411.000	73.948.492	73.938.492
ВКУПНО ГЛАВА 3			54.411.000	73.948.492	73.938.492

Глава 4. Финансирање на програмата за работа на самостојните институции и организации

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
369	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	7.390.000	7.390.000	7.390.000
370	01-3-2	Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи	1.900.000	1.900.000	1.900.000
371	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија	28.000.000	32.713.090	32.713.090
372	01-3-2	Средства за наградата АВНОЈ	6.000.000	6.000.000	6.000.000
373	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“	4.000.000	4.000.000	4.000.000
374	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со предметите со ликот на Јосип Броз Тито	250.000	56.000	56.000
375	01-3-2	Наградата „Едвард Кардељ“	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Вкупно основна намена 01			48.540.000	53.059.090	53.059.090
ВКУПНО ГЛАВА 4			48.540.000	53.059.090	53.059.090
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 338 до 375)			250.230.000	305.996.486	305.986.486

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
376	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	84.300.000	129.867.262	129.867.262
377	01-2	Средства за материјални трошоци	3.693.000	6.112.000	6.112.000
378	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.360.000	1.360.000	1.257.754

1	2	3	4	5	6
379	01-3-2	Претплата за печат, списанија и публикации	1.900.000	1.900.000	1.900.000
380	01-3-2	Трошоци за престој на странски новинари и публицисти	5.900.000	5.900.000	5.900.000
381	01-3-2	Државни посети на странски новинари и придружба	1.796.000	1.796.000	1.796.000
382	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	6.720.000	6.720.000	6.720.000
383	01-3-2	Издавање билтен и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	3.480.000	4.426.000	4.426.000
384	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	1.920.000	1.920.000	1.920.000
385	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на општествениот систем за информирање на СФРЈ	300.000	850.000	850.000
386	01-3-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји	250.000	250.000	250.000
387	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	79.000	79.000	79.000
388	01-3-3	Издавачка дејност, актуелни пишани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропагандниот материјал	45.586.000	46.384.000	46.384.000
389	01-3-3	Откуп на периодични публикации наменети на странство	91.000.000	90.202.000	90.202.000
390	01-3-3	Радио-програма за странство	182.000.000	276.596.566	276.596.566
391	01-3-3	Радио-емисии, репортажи и ТВ студии за странство	2.160.000	2.160.000	2.160.000
392	01-3-3	Новинско-агенциски услуги	424.450.000	821.253.235	821.253.235
393	01-3-3	Трошоци за изработка на „Филмских новости“	39.304.000	54.804.000	54.804.000
394	01-3-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета на наши работници и иселеници во странство	24.000.000	24.000.000	24.000.000
395	01-3-3	Информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата	19.200.000	19.200.000	19.200.000
396	01-3-3	Меѓународен прес-центар во Белград	16.900.000	35.004.000	35.004.000
397	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	15.600.000	14.600.000	14.600.000
398	01-3-3	Општонародна одбрана и општествена самозаштита во системот за јавно информирање	22.100.000	22.100.000	22.100.000
399	01-3-3	Општонародна одбрана и општествена самозаштита во системот за јавно информирање	200.000.000	513.900.000	513.900.000
400	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Радио Југославија	8.900.000	10.535.000	10.535.000
401	01-3-3	Редовни трошоци за одржување на Службата за одбранбени подготовки на Новинската агенција ТАНЈУГ	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Вкупно основна намена 01			1.205.898.000	2.094.919.063	2.094.816.817
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 376 до 401)			1.205.898.000	2.095.919.063	2.094.816.817

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
402	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	78.792.000	117.299.860	117.299.860
403	01-2	Средства за материјални трошоци	4.000.000	9.201.960	9.201.960
404	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.248.000	2.172.680	2.163.727
405	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	1.250.000	1.200.000	1.200.000
406	01-3-2	Патни трошоци во странство	3.000.000	5.041.387	5.041.387
407	01-3-2	Надомести за работа на членови на комисији и соработници	200.000	100.000	100.000
408	01-3-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	420.000	420.000	420.000
409	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	146.400.000	144.550.000	143.950.000
410	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.158.000	1.758.000	1.758.000
411	01-3-2	Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	504.000	304.000	304.000
412	01-3-2	Изработка на студии и анализи	300.000	-	-
413	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	360.000	260.000	260.000
Вкупно оновна намена 01			237.632.000	282.307.887	281.698.934
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 402 до 413)			237.632.000	282.307.887	281.698.934
РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
414	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	230.445.000	309.731.000	309.731.000
415	01-2	Средства за материјални трошоци	5.850.000	9.721.248	9.721.248
416	01-2	Средства за материјални трошоци на граничните станици	22.000.000	19.500.000	19.500.000
417	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.318.000	2.438.000	2.438.000
418	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството	1.080.000	1.080.000	1.080.000
419	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	216.000	266.000	266.000
420	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	84.000	84.000	68.000
421	01-3-2	Надомест за работа на членови на посебни комисији	504.000	504.000	504.000
422	01-3-2	Примена на мерки во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштита на растенијата	4.080.000	3.430.000	1.000.000
423	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	3.120.000	3.120.000	3.120.000
424	01-3-2	Трошоци за одржување седници на комитетот	720.000	1.220.000	1.220.000
425	01-3-2	За одржување семинари, курсеви и подготвување прописи од областа на ветеринарството и заштита на растенијата	2.400.000	2.400.000	2.400.000
426	01-3-2	Надомести на надворешните соработници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	480.000	30.000	30.000
427	01-3-2	За следење на движењето на карантински болести и штетници во областа на заштитата на растенијата	1.200.000	1.200.000	1.200.000

1	2	3	4	5	6
428	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	8.224.000	8.874.000	8.874.000
429	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	300.000	100.000	100.000
430	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на гранични премини	450.000	250.000	250.000
431	01-3-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување за воведување во производство семе на посадочен материјал	4.200.000	4.200.000	4.200.000
432	01-3-2	Надомест на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата	500.000	250.000	250.000
433	01-3-2	За проверка и примена на нови технологии и техники во земјоделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот развој во 1985 година	3.300.000	3.000.000	3.000.000
434	01-3-2	Обработување и печатење упатства за спроведување на прописи и мерки од надлежност на федерацијата	1.800.000	1.800.000	1.800.000
435	01-3-2	Одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	1.700.000	1.700.000	1.700.000
436	01-3-2	Следење, утврдување и спроведување соработка со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и комисии, а посебно со земјите во развој	960.000	960.000	960.000
437	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	670.000	670.000	670.000
438	01-3-2	Трошоци за утврдување на однесувањето на активни супстанции на пестициди	600.000	200.000	-
439	01-3-2	Трошоци на работа на комисии на работните тела на комитетот	720.000	720.000	720.000
440	01-3-2	Дијагностика на вирусни заболувања	480.000	180.000	180.000
441	01-3-2	Доработка на интегрални мерки за заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на растителни болести и штетници	1.200.000	1.200.000	1.200.000
442	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	473.000	773.000	773.000
443	01-3-2	Учество во изработката на иницијативна програма за утврдување на причинители и преземање мерки за санација на масовно сушење на поважни видови дрвја	660.000	660.000	600.000
444	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници во областа на ветеринарството на граничните премини	600.000	1.100.000	1.100.000
445	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на Сојузниот комитет за земјоделство за аграрна политика	1.900.000	1.400.000	1.400.000
446	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во време на државни празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	600.000	1.200.000	1.200.000
447	01-3-2	Трошоци на инспекцијата на Комитетот во врска со преглед на извозните кланици	500.000	500.000	500.000
448	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на авиони за гасење на шумски пожари	400.000.000	400.000.000	400.000.000
449	01-3-2	Учество во изработката на прирачникот „Пестицидите во стопанството и шумарството на Југославија“	300.000	300.000	300.000

1	2	3	4	5	6
450	01-3-2	Трошови за одржување на деловните простории на граничните станици	700.000	700.000	700.000
451	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Вкупно основна намена 01	705.334.000	786.461.248	783.755.248
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 414 до 451)	705.334.000	786.461.248	783.755.248

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Глава 1. Комитет

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

452	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	81.869.000	123.785.934	123.785.934
453	01-2	Средства за материјални трошоци	7.761.000	10.384.278	10.384.278
454	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.289.000	2.240.876	2.240.876
455	01-3-2	Изработка на технички прописи	1.000.000	1.000.000	513.000
456	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	960.000	1.160.000	1.159.800
457	01-3-2	Патни трошоци во странство	4.000.000	7.600.000	7.600.000
458	01-3-2	Надомест за работа на членови на комисији и надворешни соработници	360.000	360.000	360.000
459	01-3-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	2.000.000	3.300.000	3.300.000
460	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	200.000	1.800.000	1.715.000
461	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	137.000.000	127.500.000	127.472.300
462	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар за работи од интерес за федерацијата	3.720.000	3.720.000	3.720.000
463	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	800.000	800.000	800.000
464	01-3-2	Средства за определени потреби	450.000	450.000	280.000
465	01-3-2	Трошоци на седници на Комитетот	360.000	760.000	760.000
466	01-3-2	Надомести за пензиско и здравствено осигурување на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	650.000	650.000	610.000
467	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Тирана и обратно	20.800.000	20.800.000	20.800.000
468	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Малта и обратно	21.500.000	21.500.000	21.500.000
469	01-3-2	Одржување на редовен воздушен сообраќај Белград-Кипар и обратно	21.800.000	21.800.000	21.800.000
470	01-3-2	Надомест за работа на аеродроми за потребите на безбедноста во воздушниот сообраќај	21.800.000	21.800.000	21.800.000
471	01-3-3	За безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај	150.000.000	180.000.000	180.000.000
472	01-3-3	За безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	200.000.000	280.000.000	280.000.000
473	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	420.000	420.000	420.000
474	01-3-3	Средства за работа на Геомагнетскиот институт на работи од интерес за федерацијата	40.000.000	64.732.046	64.732.046
475	01-3-3	Средства за покривање на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	260.000.000	360.000.000	339.151.002
		Вкупно основна намена 01	978.739.000	1.256.563.134	1.234.904.236
		ВКУПНО ГЛАВА 1.	978.739.000	1.256.563.134	1.234.904.236

1	2	3	4	5	6
Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
476	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.102.961.000	1.718.010.622	1.718.010.622
477	01-2	Средства за материјални трошоци	10.400.000	18.019.218	17.930.050
478	01-3-2	Трошоци на погонот	250.000.000	366.288.000	357.176.375
479	01-3-2	Закупи	6.187.000	3.347.000	3.342.764
480	01-3-2	Трошоци за користење на авиони	50.400.000	54.940.000	54.938.602
481	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници	45.000.000	59.000.000	56.130.480
482	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	240.000	-	-
483	01-3-2	Трошоци за користење на возила	26.000.000	26.500.000	25.871.297
484	01-3-2	Трошоци на осигурување	16.600.000	22.600.000	22.597.470
485	01-3-2	Патни трошоци во земјата	32.000.000	42.000.000	38.013.315
486	01-3-2	Трошоци на печатницата	1.440.000	3.000.000	2.776.930
487	01-3-2	Набавка на облека и обувки	23.760.000	23.760.000	23.754.100
488	01-3-2	Трошоци на банкарска провизија	10.000.000	18.000.000	17.997.902
489	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.950.000	4.250.000	4.216.255
490	01-3-2	Членарина на меѓународни и други организации	2.100.000	110.000	109.472
491	01-3-2	Набавка на средства за заштита при работата	2.400.000	4.400.000	4.333.368
492	01-3-2	Дополнение на инвентарот	4.320.000	9.220.000	8.642.134
493	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	90.000.000	112.000.000	111.646.081
494	01-3-2	Чување и обезбедување на имотот	11.956.000	14.398.000	13.247.370
495	01-3-2	Лекарски прегледи на контролорите, на летачите, на техничарите и возачите	3.960.000	5.560.000	4.709.096
496	01-3-2	Набавка на учила и учебници за обука	720.000	420.000	408.008
497	01-3-2	Трошоци на репрезентација	63.000	160.000	133.761
498	01-3-2	Трошоци на реамбулација на воздухопловни карти	6.500.000	6.500.000	5.829.097
499	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	5.719.000	6.219.000	6.199.091
500	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	300.000	300.000	237.839
Вкупно основна намена 01			1.704.973.000	2.519.001.840	2.498.251.479
ВКУПНО ГЛАВА 2			1.704.973.000	2.519.001.840	2.498.251.479

Глава 3. Сојузна управа за радио-врски

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
501	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	62.263.000	92.246.219	92.246.219
502	01-2	Средства за материјални трошоци	1.750.000	2.815.914	2.815.914
503	01-3-2	Надомест за нокна работа	48.000	-	-
504	01-3-2	Одржување на контролно-мерните центри	1.000.000	1.282.000	1.282.000
505	01-3-2	Осигурување на имотот	4.200.000	3.600.000	3.600.000
506	01-3-2	Набавка и дополнење на опремата	360.000	260.000	260.000
507	01-3-2	Трошоци на возниот парк	2.000.000	2.600.000	2.600.000
508	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.300.000	1.900.000	1.900.000
509	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.000.000	7.359.755	7.359.755
510	01-3-2	Набавка на облека и обувки	60.000	60.000	60.000
511	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, упатства и елаборати	24.000	-	-

1	2	3	4	5	6
512	01-3-2	Информационо-документациона обработка на податоци	1.200.000	2.000.000	2.000.000
513	01-3-2	Трошоци на текушто и инвестиционо одржување на 1/6 од деловниот простор во КМС Риека	480.000	661.704	661.704
514	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	1.500.000	2.130.000	2.130.000
515	01-3-2	Адаптација на простории за сместување на сметачка опрема	840.000	-	-
516	01-3-2	Обврски спрема Меѓународната унија за телекомуникации и други плаќања	2.200.000	2.401.730	2.401.730
517	01-3-2	Средства за материјални трошоци на контролно-мерните центри	1.200.000	1.350.000	1.350.000
518	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	750.000	750.000	750.000
519	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	102.000	102.000	102.000
Вкупно основна намена 01			82.277.000	121.519.322	121.519.322
ВКУПНО ГЛАВА 3			82.277.000	121.519.322	121.519.322

Глава 4. Сојузнени воздухопловен инспекторат

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

520	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	44.509.000	66.047.642	66.047.642
521	01-2	Средства за материјални трошоци	4.533.000	6.021.638	6.021.638
522	01-3-2	Трошоци за користење на авиони и автомобили	4.320.000	5.522.300	5.522.300
523	01-3-2	Набавка на облека и обувки	702.000	830.000	830.000
524	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	30.000	7.400	7.400
525	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.400.000	2.899.300	2.899.300
526	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	60.000	-	-
527	01-3-2	Патни трошоци во земјата	3.600.000	4.450.000	4.450.000
528	01-3-2	Набавка и дополнение на опремата	1.200.000	424.000	424.000
529	01-3-2	Трошоци за преведување	50.000	-	-
530	01-3-2	Трошоци за организирање советувања	22.000	3.000	3.000
531	01-3-2	Трошоци за стручно образование	48.000	25.700	25.700
532	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државни празници	50.000	-	-
533	01-3-2	Трошоци за репрезентација	13.000	13.000	13.000
534	01-3-2	Надомест за превоз на работници на работа и од работа	403.000	403.000	403.000
535	01-3-2	Членарини и котизации	300.000	11.000	11.000
536	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	22.000	8.300	8.300
Вкупно основна намена 01			62.262.000	86.666.280	86.666.280
ВКУПНО ГЛАВА 4.			62.262.000	86.666.280	86.666.280
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 452 до 536)			2.828.251.000	3.983.750.576	3.941.341.317

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Глава 1. Комитет

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

537	01-1	Средства за лични доходи на работниците	132.700.000	195.376.615	195.376.615
538	01-2	Средства за материјални трошоци	3.000.000	6.600.000	6.600.000

1	2	3	4	5	6
539	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.360.000	2.361.656	2.361.656
540	01-3-2	Патни трошоци во странство	4.080.000	7.180.000	7.180.000
541	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.210.000	1.560.000	1.560.000
542	01-3-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноците и преговорите со странски делегации, дипломатски и други претставници	840.000	840.000	840.000
543	01-3-2	Надомест за работа на членовите на постојани стручни комисии	660.000	1.260.000	1.260.000
544	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана	540.000	850.000	850.000
545	01-3-2	Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудиот и на санитарната инспекција	120.000	-	-
546	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	471.680.000	439.986.000	439.236.000
547	01-3-2	Определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветни стручни институции	575.000	575.000	575.000
548	01-3-2	Набавка и дополние на опремата	330.000	9.840.000	9.840.000
549	01-3-2	Надомести на работниците со неполно работно време и на надворешни соработници	2.160.000	2.530.000	2.530.000
550	01-3-2	Надомести за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	300.000	300.000	-
551	01-3-2	Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор	1.740.000	3.440.000	3.440.000
552	01-3-2	Надомест на службена облека за граничните санитарни инспектори	240.000	3.340.000	3.340.000
553	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	4.680.000	8.580.000	8.580.000
554	01-3-2	Трошоци за анализа на лекови	660.000	660.000	660.000
555	01-3-2	Трошоци во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	3.120.000	7.020.000	7.020.000
556	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	600.000	600.000	600.000
557	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	180.000	1.680.000	1.680.000
558	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	11.056.000	11.056.000	11.056.000
559	01-3-2	Определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата што ќе се договорат со Сојузниот завод за здравствена заштита	23.500.000	31.500.000	31.500.000
560	01-3-2	Трошоци за контрола за загаденоста на меѓународните и меѓуреабличките води	1.800.000	1.800.000	1.800.000
561	01-3-2	Трошоци за работа на меѓуресорската работна група за координација на работата на сојузните органи врз реализацијата на одлуката на Светската конференција на Меѓународната година на жените на ООН	1.440.000	1.440.000	1.440.000
562	01-3-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	126.000	-	-
563	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја	1.800.000	1.800.000	1.800.000

1	2	3	4	5	6
564	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	480.000	480.000	480.000
565	01-3-3	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	10.800.000	10.800.000	10.800.000
566	01-3-3	Средства за првوماјски награди	4.892.000	4.892.000	4.892.000
567	01-3-3	Трошоци за изработка на номенклатурата на занимањата	1.760.000	1.760.000	1.760.000
568	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	240.000	240.000	240.000
569	01-3-3	Придонес на Фондот на ОН за популациони активности	555.000	555.000	555.000
Вкупно основна намена 01			689.224.000	760.902.271	759.852.271
ВКУПНО ГЛАВА 1.			689.224.000	760.902.271	759.853.271

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

570	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	40.000.000	59.635.332.	59.500.081
571	01-2	Средства за материјални трошоци	4.553.000	5.308.000	5.308.000
572	01-3-2	Материјални трошоци за постојаните југословенско-странски комисии	856.000	1.883.200	1.883.200
573	01-3-2	Надомести за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	5.000.000	5.000.000	5.000.000
574	01-3-2	Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи	450.000	1.193.100	1.193.100
575	01-3-2	Службени патувања во земјата	1.579.000	1.369.000	1.369.000
576	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	500.000	500.000	500.000
577	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.310.000	2.310.000	2.310.000
578	01-3-2	Набавка на стручна литература	100.000	100.000	100.000
579	01-3-2	Образование и вооспитување на децата на југословенски граѓани на привремена работа во странство	2.000.000	910.000	910.000
580	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	81.000	81.000	81.000
Вкупно основна намена 01			57.429.000	78.289.632	78.154.381
ВКУПНО ГЛАВА 2.			57.429.000	78.289.632	78.154.381
СВЕГА РАЗДЕЛ 22 (позиции 537 до 580)			746.653.000	839.191.903	838.006.652

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

581	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	15.022.000	22.290.397	22.290.397
582	01-2	Средства за материјални трошоци	705.000	1.021.000	1.021.000
583	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.355.000	2.346.397	2.346.397
584	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	2.500.000	2.500.000
585	01-3-2	Патни трошоци во земјата	255.000	255.000	255.000
586	01-3-2	Преведување на инвалидски и други исправи	20.000	20.000	20.000
587	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	280.000	360.000	360.000
588	01-3-2	Средства за набавка на опрема	72.000	72.000	72.000

1	2	3	4	5	6
589	01-3-2	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	25.515.000	25.515.000	25.515.000
		Вкупно основна намена 01	43.724.000	54.379.794	54.379.794
Основна намена 05 - Обврски во финансирањето на општествените дејности					
590	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	56.596.100.000	53.762.100.000	53.085.477.219
591	05-9	Ненамирани обврски од поранешните години	1.671.000.000	1.371.000.000	1.306.223.896
592	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	14.382.200.000	14.382.200.000	14.382.200.000
593	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	1.659.400.000	1.659.400.000	1.559.400.000
594	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	1.169.600.000	1.403.600.000	1.403.600.000
595	05-11	Средства за боречки додаток	31.100.000	31.100.000	15.000.000
596	05-11	Надомест за носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувани лица	710.000.000	649.650.000	645.000.000
597	05-11	Инвалидски примања на корисниците во странство	148.300.000	208.300.000	203.300.000
598	05-11	Средства за печатење на книшки за бесплатно и повластено возење за носителите на „Партизанска споменица 1941“ и на други одликувани лица	10.000.000	8.000.000	7.000.000
		Вкупно основна намена 05	76.377.700.000	73.475.350.000	72.612.201.115
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 581 до 598)	76.421.424.000	73.529.729.794	72.666.580.909

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

599	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	31.512.000	50.307.730	50.307.730
600	01-2	Средства за материјални трошоци	1.500.000	2.535.272	2.535.272
601	01-3-2	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2.724.000	2.724.000	2.323.545
602	01-3-2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите тела	650.000	800.000	800.000
603	01-3-2	Трошоци за репрезентација	30.000	30.000	25.000
604	01-3-2	Комисија за правни прашања на СЕВ-а	800.000	800.000	800.000
		Вкупно основна намена 01	37.216.000	57.197.002	56.791.547
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 599 до 604)	37.216.000	57.197.002	56.791.547

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

605	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	3.146.040.000	5.474.284.700	5.467.584.700
606	01-2	Средства за материјални трошоци	682.700.000	881.926.532	881.926.532
607	01-3-2	Надомести на штети според чл. 252, 283 и 356 од Царинскиот закон	600.000	600.000	600.000

1	2	3	4	5	6
608	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.750.000	2.550.000	2.550.000
609	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	7.600.000	12.600.000	12.600.000
610	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи на работниците	5.900.000	4.621.502	4.621.502
611	01-3-2	Трошоци за осигурување на работниците	5.900.000	4.377.283	4.377.283
612	01-3-2	Надомести за откривање на царински прекршоци	3.600.000	9.100.000	9.100.000
613	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	800.000	852.000	852.000
614	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	4.000.000	3.574.683	3.574.683
Вкупно основна намена 01			3.858.890.000	6.394.486.700	6.387.786.700
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 605 до 614)			3.858.890.000	6.394.486.700	6.387.786.700

РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

615	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	117.654.000	167.156.000	167.156.000
616	01-2	Средства за материјални трошоци	9.750.000	14.532.198	14.522.192
617	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	2.433.000	4.699.000	4.627.501
618	01-3-2	Патни трошоци во странство	845.000	4.795.480	4.781.921
619	01-3-2	Надомести на надворешни соработници и трошоци за анкети	360.000	224.374	224.374
620	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	700.000	552.361	552.361
621	01-3-2	Стручни консултации и советувања	720.000	720.000	720.000
622	01-3-2	Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	--		
			4.550.000	4.550.000	4.550.000
623	01-3-2	Методолошки истражувања	4.160.000	4.160.00	4.159.934
624	01-3-2	Набавка и дополнение на опрема	650.000	498.500	498.500
625	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	120.000	73.263	73.263
Вкупно основна намена 01			141.942.000	201.961.176	201.866.046
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 615 до 625)			141.942.000	201.961.176	201.866.046

РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

626	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	285.182.000	429.491.327	429.491.327
627	01-2	Средства за материјални трошоци	27.500.000	36.645.356	36.645.356
628	01-3-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	240.000	240.000	240.000
629	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.420.000	2.970.000	2.970.000
630	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	81.000	81.000	81.000
631	01-3-2	Трошоци за статистичките истражувања	2.400.000	2.400.000	2.400.000
632	01-3-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	8.000.000	61.000.000	61.000.000
633	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	10.000.000	57.000.000	57.000.000
634	01-3-2	Одржување на зградата и инвентарот	1.080.000	1.080.000	1.080.000
635	01-3-2	Закупи	18.800.000	-	-

1	2	3	4	5	6
636	01-3-2	Закуп - на лизинг машини за автоматска обработка на податоци	576.968.000	576.968.000	576.968.000
637	01-3-2	Трошоци за стручно издигање на кадрите	2.700.000	2.700.000	2.700.000
638	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	200.000	200.000	200.000
639	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	300.000	300.000	300.000
Вкупно основна намена 01			935.871.000	1.171.075.683	1.171.075.683
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 626 до 639)			935.871.000	1.171.075.683	1.171.075.683

**РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА,
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И
ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

**Основна намена 01 - Средства за
работа на органите на управата**

640	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	69.542.000	117.507.915	117.507.915
641	01-2	Средства за материјални трошоци	6.500.000	13.313.180	13.313.180
642	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	264.000	284.692	278.692
643	01-3-2	Дополнение и замена на опрема	240.000	340.000	340.000
644	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	255.893.000	261.219.728	257.746.420
645	01-3-2	Придонес на Претставништвото на ООН во Југославија	14.439.000	18.339.000	18.339.000
646	01-3-3	Трошоци за редовно школување, специјализација и студиски престој на странски граѓани во Југославија	139.031.000	139.031.000	139.031.000
647	01-3-3	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, за participации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој	52.416.000	34.416.000	34.416.000
648	01-3-3	Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и за изработка на филмови	9.600.000	4.100.000	4.100.000
649	01-3-3	Културно-просветна соработка со земјите во развој	12.768.000	14.268.000	14.268.000
650	01-3-3	Меѓународен семинар „Универзитетот денес“ - учество на претставници од земјите во развој	250.000	250.000	250.000
651	01-3-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовити комисии, патни трошоци во земјата и во странство	12.500.000	19.500.000	19.500.000
652	01-3-3	Преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали	884.000	884.000	884.000
653	01-3-2	Надомести за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	54.000	74.000	74.000
654	01-3-3	Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	1.675.000	1.675.000	1.675.000
655	01-3-3	Информативна дејност	2.016.000	2.316.000	2.316.000
656	01-3-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	7.000.000	9.700.000	9.700.000

1	2	3	4	5	6
657	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	79.000	11.580	11.580
		Вкупно основна намена 01	585.151.000	637.230.095	633.750.787
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 640 до 657)	585.151.000	637.230.095	633.750.787
РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
658	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	242.723.000	382.432.683	382.432.683
659	01-2	Средства за материјални трошоци	19.300.00	36.054.620	36.054.620
660	01-3-2	Надомести за работа во недела, ноќе и во денови на државните празници	13.000.000	19.950.000	19.950.000
661	01-3-2	Надомести на Радио-Белград за емитурање на водостојот на Дунав	3.600.000	3.600.000	3.600.000
662	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	18.000.000	27.000.000	27.000.000
663	01-3-2	Патни трошоци во странство	288.000	1.138.000	1.138.000
664	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	84.200.000	65.901.940	65.901.940
665	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	300.000	372.000	352.000
666	01-3-2	Дополнение на опрема	1.668.000	1.123.000	1.123.000
667	01-3-2	Печатење на Годишник на атласот на климата и на други стручни публикации	4.000.000	4.500.000	4.500.000
668	01-3-2	Финансирање на меѓународните програми по посебни одлуки на СИС („FIERZA“, „ALPEX“, „HOMS“, „EMEP“, „MED-POL“ и „VITUKI“)	10.764.000	13.577.000	13.577.000
669	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	10.000.000	10.000.000	10.000.000
670	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.200.000	1.500.000	1.500.000
671	01-3-2	Набавка на облека и обувки	2.280.000	5.117.734	5.117.734
672	01-3-2	Одржување на моторните возила и гориво	2.000.000	3.530.000	3.530.000
673	01-3-2	Закупи за деловни простории	8.500.000	9.250.000	9.250.000
674	01-3-2	Трошоци за школување на хидрометеоролошки кадри	240.000	110.190	110.190
675	01-3-2	Трошоци на координационата група за реализација на оперативните задачи и обврски кои на домашен и меѓународен план произлегуваат како обврски од Конвенцијата за прекуграничното загадување на воздухот на голема далечина	440.000	112.296	112.296
676	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	240.000	240.000	240.000
		Вкупно основна намена 01	422.743.000	585.509.463	585.489.463
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 658 до 676)	422.743.000	585.509.463	585.489.463

РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА**Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата**

677	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	112.710.000	154.895.255	154.895.255
678	01-2	Средства за материјални трошоци	6.000.000	10.926.391	10.878.391
679	01-3-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и техничките прописи	11.000.000	14.056.766	14.056.766

1	2	3	4	5	6
680	01-3-2	Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија	10.000.000	14.750.000	14.750.000
681	01-3-2	Трошоци на Комисијата за хомологија на моторните возила	2.700.000	1.400.000	1.400.000
682	01-3-2	Трошоци за изработка на прописите за изградба, санација и ревитализација на објектите во сеизмички активните подрачја	1.600.000	989.200	989.200
683	01-3-2	Трошоци на димензионалната координација во градењето	1.080.000	100.000	100.000
684	01-3-2	Трошоци за спроведување на системот за атестирање	3.000.000	2.700.000	2.700.000
685	01-3-2	Трошоци за финансирање на проектите на информациониот систем	2.640.000	4.363.600	4.363.600
686	01-3-2	Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР	2.458.000	1.105.434	1.105.434
687	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	2.000.000	4.297.000	4.297.000
688	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	22.000.000	20.321.013	20.321.013
689	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	140.000	140.000	140.000
Вкупно основна намена 01			177.328.000	230.044.659	229.996.659
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции од 677 до 689)			177.328.000	230.044.659	229.996.659

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

690	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	76.348.000	122.511.214	122.209.557
691	01-2	Средства за материјални трошоци	6.000.000	6.870.260	6.870.260
692	01-3-2	Трошоци за печатење на патентни списи и документација	7.800.000	16.300.000	16.300.000
693	01-3-2	Патни трошоци во странство	352.000	841.424	841.424
694	01-3-2	Набавка и дополнување на опрема	3.600.000	3.253.000	3.253.000
695	01-3-2	Печатење на патентен гласник	4.000.000	5.000.000	5.000.000
696	01-3-2	Изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	1.200.000	1.200.000	1.200.000
697	01-3-2	Прием и испраќање на патентна документација	500.000	500.000	500.000
698	01-3-2	Трошоци на издавачка дејност	40.000	680.000	680.000
699	01-3-2	Трошоци на информациониот систем	5.000.000	5.245.000	5.245.000
700	01-3-2	Трошоци за работа на Советот	90.000	90.000	90.000
701	01-3-2	Одржување и сервисирање на опремата	750.000	436.000	436.000
702	01-3-2	Закупи	3.886.000	3.856.100	3.856.100
703	01-3-2	Набавка на стручна литература	1.360.000	1.898.400	1.898.400
704	01-3-2	Преведување на меѓународната патентна документација	84.000	57.000	57.000
705	01-3-2	Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво	240.000	240.000	240.000
706	01-3-2	Стручно усавршување и специјализација	200.000	256.000	256.000
707	01-3-2	Трошоци за информативни услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	1.067.000	1.067.000	1.067.000
708	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	25.000	13.500	13.500
Вкупно основна намена 01			112.542.000	170.314.898	170.013.241
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции од 690 до 708)			112.542.000	170.314.898	170.013.241

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
709	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	240.698.000	375.346.409	375.346.409
710	01-2	Средства за материјални трошоци	14.300.000	28.418.079	28.418.079
711	01-3-2	Закупи	1.340.000	1.810.000	1.810.000
712	01-3-2	Набавка на жигови и ситен инвентар	5.000.000	3.120.000	3.120.000
713	01-3-2	Трошоци за унапредување на службата	600.000	347.698	347.698
714	01-3-2	Членарини на меѓународни организации	5.700.000	5.212.561	5.212.561
715	01-3-2	Патни трошоци во странство	840.000	875.000	875.000
716	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	120.000	-	-
717	01-3-2	Патни трошоци во земјата	25.000.000	26.990.170	26.990.170
718	01-3-2	Трошоци за издавање на публикации	1.440.000	1.135.515	1.135.515
719	01-3-2	Трошоци за текушто одржување на зградите	15.000.000	5.900.000	5.900.000
720	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	600.000	340.000	340.000
721	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата	500.000	8.500	8.500
722	01-3-2	Трошоци за работа на советот и на работните тела за координација на работата и за остварување соработка во областа на метрологијата	420.000	141.551	141.551
723	01-3-2	Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентар	780.000	580.000	580.000
724	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови	445.000	459.315	459.315
725	01-3-2	Трошоци за одржување на товарните возила	4.150.000	8.320.000	8.320.000
726	01-3-2	Трошоци за репрезентација	22.000	22.000	22.000
727	01-3-2	Набавка на заштитна облека и обувки	720.000	662.723	662.723
728	01-3-2	Набавка на стручни публикации и литература	480.000	1.510.000	1.510.000
729	01-3-2	Трошоци за преведување на јазиците на народните и народностите на Југославија, на странски јазици и од странски јазици	240.000	-	-
730	01-3-2	Механографска обработка на податоци	541.000	236.700	236.700
731	01-3-2	Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходи	4.550.000	5.130.000	5.130.000
732	01-3-2	Трошоци за информативна дејност	180.000	140.000	140.000
733	01-3-2	Набавка на резервни делови и технички материјал	5.000.000	14.400.000	14.400.000
734	01-3-2	Дополнение и замена на опрема	15.600.000	39.968.317	39.968.317
735	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	121.000	13.000	13.000
736	01-3-2	Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	500.000	500.000	500.000
737	01-3-2	Трошоци за изработка на стручни елаборати и студии од областа на метрологијата	2.700.000	8.700.000	8.700.000
738	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	240.000	240.092	240.092
Вкупно основна намена 01			347.927.000	530.527.630	530.527.630
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции од 709 до 738)			347.927.000	530.527.630	530.527.630

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
739	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	11.122.000	17.377.497	17.377.497
740	01-2	Средства за материјални трошоци	751.000	776.500	776.500
741	01-3-2	Трошоци за постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	960.000	1.071.400	1.071.400
742	01-3-2	Изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	10.000.000	11.200.000	11.200.000
743	01-3-2	Трошоци за Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	414.000	414.000	414.000
744	01-3-2	Набавка на опрема	150.000	150.000	150.000
745	01-3-2	Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и на подземните води на СФРЈ и изработка на анализа за суровинската база на СФРЈ	2.895.000	1.443.600	1.443.600
746	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.225.000	1.365.000	1.365.000
747	01-3-2	Средства за работи на координирање на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите членки на СЕВ	500.000	500.000	500.000
748	01-3-2	Водење и одржување на Фондот на стручната документација за резултатите од геолошките истражувања	200.000	200.000	200.000
749	01-3-2	Средства за остварување соработка со невладини меѓународни геолошки организации	360.000	360.000	360.000
Вкупно основна намена 01			28.577.000	34.857.997	34.857.997
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции од 739 до 749)			28.577.000	34.857.997	34.857.997
РАЗДЕЛ 34. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
750	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	50.416.000	81.411.249	81.411.249
751	01-2	Средства за материјални трошоци	8.250.000	10.005.978	10.005.978
752	01-3-2	Трошоци за репрезентација	80.000	180.000	180.000
753	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	400.000	400.000	400.000
754	01-3-2	Членарини на меѓународниот фонд за развој на архивот	281.000	318.668	318.668
755	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот	300.000	600.000	600.000
756	01-3-2	Дополнение и замена на опремата	1.854.000	887.000	887.000
757	01-3-2	Патни трошоци во странство	865.000	445.000	445.000
758	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	2.184.000	1.930.000	1.930.000
759	01-3-2	Трошоци за стручно образование	280.000	-	-
Вкупно основна намена 01			64.910.000	96.177.895	96.177.895
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции од 750 до 759)			64.910.000	96.177.895	96.177.895
РАЗДЕЛ 35. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ					
Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата					
760	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	271.829.000	480.442.401	480.442.401

1	2	3	4	5	6
761	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	290.000.000	456.362.108	456.362.108
762	01-3-2	Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз	29.640.000	59.640.000	46.467.861
763	01-3-2	Трошоци за ловството и одржувањето на ловните објекти што ги користи Федерацијата	46.000.000	46.000.000	46.000.000
764	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловното шумско стопанство „Копривница“ Бугојно	5.000.000	5.000.000	5.000.000
765	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	600.000	600.000	600.000
766	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	977.000	977.000	822.900
Вкупно основна намена 01			644.046.000	1.049.021.509	1.035.695.270
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 760 до 766)			644.046.000	1.049.021.509	1.035.695.270

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

767	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	89.432.000	151.276.083	151.276.083
768	01-2	Средства за материјални трошоци	11.500.000	13.403.800	13.403.800
769	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	120.000	20.000	20.000
770	01-3-2	Набавка на опрема	5.600.000	7.600.000	7.600.000
Вкупно основна намена 01			106.652.000	172.299.883	172.299.883
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 767 до 770)			106.652.000	172.299.883	172.299.883

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

771	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	142.537.000	241.656.201	241.656.201
772	01-2	Средства за материјални трошоци	27.377.000	36.342.016	36.342.016
773	01-3-2	Трошоци за франкирање на пошта	6.000.000	10.500.000	10.500.000
774	01-3-2	Резервни делови за печатарски машини и репродукционен материјал	18.000.000	14.000.000	14.000.000
775	01-3-2	Набавка на опрема	28.013.000	35.013.000	35.013.000
Вкупно основна намена 01			221.927.000	337.511.217	337.511.217
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 771 до 775)			221.927.000	337.511.217	337.511.217

РАЗДЕЛ 38. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

776	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	350.484.000	595.217.369	595.217.369
777	01-2	Средства за материјални трошоци	13.000.000	26.055.220	26.055.220
778	01-3-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	500.000.000	584.701.947	584.701.947

1	2	3	4	5	6
779	01-3-2	Набавка на опрема и реконструкција	63.000.000	62.669.844	62.669.844
780	01-3-2	Осигурување на зградите и опремата	13.300.000	23.581.477	23.581.477
781	01-3-2	Телефонски трошоци на заедничките центри	4.550.000	1.550.000	1.550.000
782	01-3-2	Противпожарно и техничко обезбедување на објектите	67.000.000	66.135.000	66.135.000
783	01-3-2	Работна облека, обувка и ХТЗ опрема	5.900.000	5.900.000	5.900.000
784	01-3-2	Придones за користење на градежно земјиште	25.000.000	113.000.000	113.000.000
785	01-3-2	Транспортни услуги	2.600.000	2.100.000	2.100.000
786	01-3-2	Трошоци за специјални телефонски врски	10.000.000	9.385.000	9.385.000
787	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	600.000	323.732	323.732
Вкупно основна намена 01			1.055.434.000	1.490.619.589	1.490.619.589
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 776 до 787)			1.055.434.000	1.490.619.589	1.490.619.589

РАЗДЕЛ 39. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

788	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	136.164.000	228.248.230	228.248.230
789	01-2	Средства за материјални трошоци	1.951.000	3.096.434	3.096.434
790	01-3-2	Надомест за работа во деновите на државни празници	1.500.000	1.500.000	1.500.000
791	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	75.000.000	112.940.733	112.940.733
792	01-3-2	Набавка на опрема и патнички возила	15.000.000	15.850.000	15.850.000
793	01-3-2	Набавка на алати и уреди	330.000	330.000	330.000
794	01-3-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	11.300.000	5.832.767	5.832.767
Основна намена 01			241.245.000	367.798.164	367.798.164
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 788 до 794)			241.245.000	367.798.164	367.798.164

РАЗДЕЛ 40. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ НА ПРЕВЕДУВАЊЕ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

795	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	140.932.000	223.078.523	223.078.523
796	01-2	Средства за материјални трошоци	10.400.000	12.307.360	12.307.360
797	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	3.384.000	5.084.000	5.084.000
798	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	900.000	1.560.000	1.560.000
799	01-3-2	Патни трошоци во странство	602.000	322.000	322.000
800	01-3-2	Стручно усовршување, специјализација на преведувачите за странски јазици	72.000	–	–
801	01-3-2	Набавка и дополнување на опремата	3.036.000	2.636.000	2.636.000
802	01-3-2	Средства за „устројување“ на банка на термини	858.000	499.000	499.000
803	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	50.000	–	–
Вкупно основна намена 01			160.234.000	245.486.883	245.486.883
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 795 до 803)			160.234.000	245.486.883	245.486.883

1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 41. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ			
		Основна намена 06. – Други општи општествени работи			
		Општествено-политички организации			
		Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија			
804	06-2	Меѓународна дејност	9.912.000	9.912.000	9.912.000
805	06-2	Финансирање на програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	5.946.000	5.946.000	5.946.000
806	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	13.942.000	13.942.000	13.942.000
807	06-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Броз Тито“ во Кумровец	23.162.000	23.162.000	23.162.000
808	06-2	Издавање на собраните дела на „Јосип Броз Тито“	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија			
809	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузната конференција	235.577.000	312.594.657	312.594.657
810	06-2	Дотација на весникот „Борба“	280.000.000	280.000.000	280.000.000
811	06-2	За списанието „Југословенски преглед“ српскохрватско издание	7.925.000	7.925.000	7.925.000
812	06-2	За списанието „Меѓународна политика“ српскохрватско издание	6.338.000	6.338.000	6.338.000
813	06-2	За списанието „Жената денес“	2.027.000	2.027.000	2.027.000
814	06-2	Финансирање на програмата за работа на Југословенскиот сојуз за заштита на човековата средина	6.353.000	8.767.250	8.767.250
815	06-2	Конференција за развој на месните заедници на Југославија	4.000.000	5.233.178	5.233.178
		Дотација на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија			
816	06-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	120.600.000	168.133.742	168.133.742
817	06-2	Прослава на „Денот на младоста“	45.403.000	45.403.000	45.403.000
818	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ	3.120.000	3.120.000	3.120.000
819	06-2	За весникот „Младост“	29.900.000	39.900.000	39.900.000
820	06-2	За списанието „Идеи“	5.400.000	5.400.000	5.400.000
821	06-2	За младинскиот фестивал на трудот	2.880.000	2.880.000	2.880.000
822	06-2	Други активности	28.000.000	28.000.000	28.000.000
		Дотација на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија			
823	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	55.400.000	84.953.478	84.953.478
824	06-2	За весникот „4. јул“	26.000.000	36.000.000	36.000.000
		Дотација на Црвениот крст на Југославија			
825	06-2	Финансирање на програмата за работа на Претседателството	33.071.000	53.713.825	53.713.825
826	06-2	Служба за барање	2.412.000	2.412.000	2.412.000
827	06-2	Членарина на лигата на МКЦК	10.056.000	10.056.000	10.056.000

1	2	3	4	5	6
828	06-2	Работи во врска со народната одбрана	1.920.000	1.920.000	1.920.000
829	06-2	Центар за обуку на кадри на Црвениот крст и Црвениот полумесец од земјите во развој и неврзаните земји	4.500.000	4.500.000	4.500.000
830	06-2	Меѓународна хуманитарна помош во случај на елементарни и други масовни несреќи	1.216.000	1.216.000	1.216.000
		Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите			
831	06-2	Финансирање на програмата за работа на Лигата	6.518.000	9.170.793	9.170.793
		Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија			
832	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Југославија			
833	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	20.900.000	27.275.524	27.275.524
		Сојуз за физичка култура на Југославија			
834	06-2	Трошоци за меѓународни активности на подрачјето на физичката култура на Југославија	212.336.000	289.336.000	289.336.000
835	06-2	Вонредни програми на спортските манифестации што се извршуваат само во 1985 година	68.009.000	100.834.000	100.834.000
836	06-2	Средства за SPENS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Народна техника – Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија			
837	06-2	За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	16.750.000	16.750.000	16.750.000
		Противпожарни сојуз на Југославија			
838	06-2	За противпожарна заштита	2.427.000	2.427.000	2.427.000
		Вкупно основна намена 06-2	1.311.800.000	1.629.048.447	1.629.048.447
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 804 до 838)	1.311.800.000	1.629.048.447	1.629.048.447

Член 5

Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

684.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) во точка 1, во табелата, се вршат следниве измени и дополне- нија:

– под реден број 3, во колона 2 алинеја 1, по зборовите: „во странство“ се додаваат зборовите: „и поправки на деловната зграда во Белград“;

– под реден број 9, во колона 3 алинеја 2, бројот: „200.000.000“ се заменува со бројот: „246.000.000“, а во алинеја 3 бројот: „140.000.000“ – со бројот: „94.000.000“.

2. Точка 2 се менува и гласи:

„Средствата утврдени под реден број 22 точка 1 на оваа одлука ќе се користат за создадените обврски по ос- нов на изградба односно купање на станови за потребите на:

	Динари
– Собранието на СФРЈ	163.400.000
– Претседателството на СФРЈ	40.300.000
– Сојузниот извршен совет, сојуз- ните органи на управата и со- јузните организации	739.600.000
– Општествено-политичките ор- ганизации во федерацијата (ССРЈ, СЗБНОВ и ССМЈ)	56.700.000“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 69
23 јули 1986 година
Београд

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Иво Врандечки, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор
Милка Такева-Григориевиќ с. р.

685.

Врз основа на член 116а став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз од член 116а став 1 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство (во натамошниот текст: извозните програми) треба да ги содржат особено следните поблиски елементи:

1) целта на програмата; учесници во нејзината реализација; предмет и содржина на програмата; ефекти во извозот што треба да се постигнат; начинот на реализација на програмата и задачите на одделни учесници; финансиски средства потребни за нејзината реализација; извори на средствата и начин на нивното обезбедување; увоз на опрема, сировини и репродукционен материјал неопходни за реализацијата на извозната програма; извозот и увозот што учесниците на програмата ги оствариле во претходната година и мерките што ќе треба да се донесат заради нивна реализација;

2) во реализацијата на извозните програми да учествуваат повеќе организации на здружен труд репродукцијоно поврзани на единствениот југословенски пазар;

3) со извозот на стоки и услуги по извозната програма да се оствари зголемен нето девизен ефект во височина од просечно најмалку 50 милиони долари конвертибилни девизи годишно во времето на кое се однесува програмата, по динамиката што мора да биде предвидена со таа програма.

Под нето девизен ефект, во смисла на оваа одлука, се подразбира разликата помеѓу платената вредност на увозот и наплатената вредност на извозот. Зголемувањето на нето девизниот ефект се утврдува во однос на година во која Сојузниот секретаријат за надворешна трговија утврдил дека извозната програма е во согласност со член 116а на Законот за прометот на стоки и услуги со странство. Притоа, со извозната програма се утврдува за секоја година посебно зголеменото учество на извозот на конвертибилното подрачје во вкупната реализација на производството по таа програма, со тоа што растежот на извозот на конвертибилното подрачје да не може да биде помал од предвидениот растеж на извозот во документите на економската политика за односниот период зголемен за 50%;

4) ако се во прашање извозни програми што се однесуваат на инвестициони работи во странство, до завршувањето на договорените работи да се оствари најмалку 50 милиони долари нето девизен ефект во конвертибилни девизи по еден договор во смисла на член 51 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85);

5) организациите на здружен труд што учествуваат во извозната програма да имаат обезбедени средства за финансирање на извозната програма, со тоа што учеството на сопствените и на здружените средства на организаци-

те на здружен труд што се учесници во извозната програма да се обезбедено најмалку во височина на просечното учество на сопственото финансирање на организациите на здружен труд од стопанската група на која ѝ припаѓаат тие организации на здружен труд, а за стопанските гранки во височина на просечното учество на организациите на здружен труд во Југославија;

6) со извозната програма да се обезбедува континуиран извоз во период од најмалку пет години, освен за извозна програма што во текот на една година обезбедува нето девизен ефект од најмалку 100 милиони долари во конвертибилни девизи во годината во која се реализира во однос на претходната година. Ако се во прашање инвестициони работи во странство, извозната програма треба да се реализира до рокот предвиден со договорот за тие работи;

7) да постојат склучени договори, преддоговори или прелиминарни договори со странски лица за односниот извоз, освен за извозна програма во областа на туризмот и земјоделството, во кој случај организациите на здружен труд даваат писмена изјава за нето девизниот ефект што треба да го остварат;

8) покрај одредбите 2 до 7 на оваа точка, извозните програми да ги содржат и следните елементи: производството да се заснова врз техничко-технолошки решенија со значително учество на домашната наука и технологија; во прашање да е извоз на производи од поголем степен на обработка, на производи од земјоделството и на услуги; извозните програми, по правило, да се склучуваат за одделни производи и групи производи односно за одделни видови услуги и извозните програми да се засноваат врз економските мерила на продуктивноста, рентабилноста и конкурентноста на светскиот пазар.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 362
31 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

686.

Врз основа на член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина според одредбите на чл. 25 до 30 од Царинскиот закон.

Члан 2

Заради користење на повластицата од член 25 на Царинскиот закон, на царинарницата и се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените предмети се наменети за потребите на службата, односно за лична употреба на лицата од став 1 на тој член.

Решението за ослободување од плаќање царина царинарницата го донесува во вид на забелешка врз потврдата од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 1 на овој член.

Член 3

Заради користење на повластицата од член 26 на Царинскиот закон, на царинарницата и се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените предмети се наменети за лична употреба на лицата од член 26 став 1 точ. 1 до 3 на тој закон и дека постои реципроцитет за ослободување од плаќање царина.

Решението за ослободување од плаќање царина царинарицијата го донесува во вид на забелешка врз потврдата од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 1 на овој член.

Член 4

Заради користење на повластицата од член 27 став 1 на Царинскиот закон, на царинарицијата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, и се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за народна одбрана дека увезените стоки претставуваат:

1) предмети на вооружување и воена опрема и нивни делови, вклучувајќи ја и техниката, ремонтната и производствената документација;

2) машини, апарати и уреди, како и нивни делови што се увезуваат за производство и ремонт на предмети на вооружување и воена опрема;

3) производи за материјални резерви за потребите на народната одбрана.

Решението за ослободување од плаќање царина, царинарицијата го донесува во вид на забелешка врз барањето од став 1 на овој член, а ако е во прашање ослободување од плаќање царина врз основа на член 27 став 1 точка 3 од Царинскиот закон - во решението ги внесува податоците за бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот извршен совет врз основа на која се остварува правото на ослободување од плаќање царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 2 точка 1 на Царинскиот закон, на царинарицијата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, и се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за народна одбрана дека увезените стоки претставуваат готови производи, делови, репродукционен материјал, сировини и опрема што во земјата не се произведуваат, а кои се увезуваат исклучително за производство на предмети на вооружување и воена опрема врз основа на програмата за развој на капацитетите за производство на вооружување и воена опрема. Решението за ослободување од плаќање царина царинарицијата го донесува во вид на забелешка врз барањето од став 3 на овој член.

Заради користење на повластицата од член 27 став 2 точ. 2 и 3 на Царинскиот закон, на царинарицијата, кон царинската декларација, и се поднесува изјава од корисникот на повластицата дека увезените предмети ќе ги користат за обучување на населението за одбрана и заштита на земјата, односно за цивилна заштита и за потребите на народната одбрана. Царинарицијата го донесува решението во вид на забелешка врз декларацијата, во кое ги внесува бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот извршен совет врз основа на која се остварува правото на ослободување од плаќање царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 5 на Царинскиот закон, царинарицијата донесува решение во вид на забелешка врз декларацијата, во кое ги внесува податоците за бројот и датумот на решението на сојузниот секретар за финансии врз основа на кое се остварува правото на ослободување од плаќање царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 6 на Царинскиот закон, на царинарицијата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, и се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените стоки претставуваат апарати, уреди и инструменти за одржување на врски со дипломатски и конзуларни претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство. По барањето за користење на повластицата од член 27 став 6 од Царинскиот закон, царинарицијата донесува решение.

Евиденција за користење на повластиците од член 27 ст. 1, 2, 5 и 6 од Царинскиот закон по одделни акти на Сојузниот извршен совет и сојузниот секретар за финансии, води Сојузната управа за царини.

Член 5

Под патник, во смисла на член 28 точка 1 од Царинскиот закон, се подразбираат домашни и странски државјани што ја преминуваат царинската линија.

Патникот може да ја користи повластицата од член 28 точка 1 од Царинскиот закон без оглед на тоа дали личниот багаж е даден на превоз со исто превозно средство со кое тој допатувал, со друго превозно средство, по пошта или на кој и да е друг начин, ако без сомнение може да се

утврди дека е во прашање личен багаж на односниот патник.

Заради користење на повластицата од член 28 точка 1 на Царинскиот закон на личен багаж даден на превоз со друго превозно средство, по пошта или на некој друг начин, корисникот поднесува соодветни докази дека е во прашање негов личен багаж. Врз основа на поднесените докази, царинарицијата го издава личниот багаж и става соодветна забелешка на пријавата за увоз и превоз на стоките.

Член 6

Корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање царина, и поднесува на царинарицијата:

1) потврда дека на работа во странство поминал непрекинато најмалку две години или 24 месеци во период од 4 години, односно непрекинато најмалку 3, 4, 5 или непрекинато најмалку 6 години. Потврдата може да ја издаде дипломатско или конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство, ако за тој води евиденција, или домашна организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство. Потврдата за членовите на екипажот на југословенски бродови што сообраќаат со странство ја издава заповедникот на бродот односно домашната организација на здружен труд чијшто е бродот.

Ако корисникот на повластицата не располага со потврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето поминато на работа во странство го докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа на странска служба за социјално осигурување или на странски работодавец, со пријава односно одјава на престојот во странство и сл.);

2) писмена изјава дека за последните две, три, четири, пет односно шест календарски години, не користел повластица по тој основ;

3) писмена изјава дека се враќа на постојан престој во Југославија. Членовите на екипажи на југословенски бродови не поднесуваат таква изјава;

4) список на предметите за домаќинство што ги внесува или прима од странство, односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите за своето домаќинство корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон и го поднесува на царинарицијата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање царина. Еден примерок од списокот царинарицијата го приложува кон декларацијата, а другиот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети за своето домаќинство во пропишаниот рок од една година должен е на царинарицијата да и поднесе и заверен список на преодметите што му ги вратила царинарицијата.

Царинарицијата што го заверила списокот од точка 4 став 1 на овој член ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печат на царинарицијата.

Денот на враќањето од странство на корисникот на повластицата од член 28 точка 3 од Царинскиот закон царинарицијата го утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин.

По барањето за користење на повластицата од член 28 точка 3 од Царинскиот закон царинарицијата донесува решение.

Под непрекинат престој во странство, во смисла на член 28 точка 3 од Царинскиот закон, се подразбира и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 28 точка 3 од Царинскиот закон бил спречен, поради виша сила, во рок од една година да увезе предмети за своето домаќинство, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

При користењето на повластицата од член 28 став 6 точка 3 од Царинскиот закон, царинскиот работник во

патната исправа на патникот става отпечаток на штемблот со ознака „П“ и ознака на годината во која е искористена таа повластица.

Член 7

Корисникот на повластицата од член 28 точка 6 од Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата и поднесува акт од надлежниот орган во Југославија, односно во странство за наредувањето на предметите што ги внесува.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за користење на повластицата на наследени употребувани предмети од лична гардероба или на предмети за лична употреба на умрено лице, како доказ може да се поднесе и смртовница.

Повластица та од член 28 точка 6 од Царинскиот закон не се однесува на предмети купени со наследени пари, како ниту на предмети купени со пари добиени со продажба на наследени предмети.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение.

Член 8

Заради користење на повластицата од член 28 точка 7 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата ѝ дава изјава дека рекламниот материјал му се испраќа бесплатно, и дека тој материјал ќе биде разделен бесплатно за рекламни цели.

Кон барањето за ослободување од плаќање царина, корисникот на повластицата ѝ дава на царинарницата изјава дека мострите му се испраќаат бесплатно и дека ќе бидат употребени исклучително за целите за кои се увезени.

Како испраќач од странство се смета странска фирма со свои погони или филијали во една земја.

За рекламниот материјал и мострите, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина во вид на забелешка врз изјавата на примателот.

Увезените мостри царинарницата е должна да ги направи неупотребливи за трговски цели (со ставање жигови, со дупчење или на друг начин), со тоа што притоа да не се уништи нивната основна функционална вредност и употребливост за целите за кои се увезени.

Член 9

Правото на ослободување од плаќање царина според член 28 точка 8 од Царинскиот закон може да се оствари само во текот на првата половина на траењето на саемот односно изложбата.

Заради користење на повластицата од член 28 точка 8 на Царинскиот закон, излагачот ѝ поднесува на царинарницата барање во два примерока. Во барањето се назначуваат фирмата на излагачот, името на лицето на кое гласи излагачкиот картон, видот, количеството и вредноста на стоките што се увезуваат односно примаат од странство заради потрошувачка на саемот односно изложбата. Решението за ослободување од плаќање царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на обата примерока на барањето, од кои едниот го задржува, а другиот му го враќа на излагачот.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако стоките се купуваат од консигнационен склад, барањето за ослободување од плаќање царина ѝ се поднесува на царинарницата во три примероци. Решението за ослободување од плаќање царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на сите три примероци на барањето, од кои едниот го задржува, а другите два му ги враќа на излагачот, кој, врз основа на нив, купува стоки од консигнационен склад. Држателот на консигнационен склад задржува еден примерок и го прилага кон декларацијата за конечно царинење на стоките продадени од консигнационен склад.

Ако стоките се упатуваат на саем надвор од местото каде се наоѓа консигнациониот склад, решението за ослободување од плаќање царина го донесува царинарницата надлежна според местото за одржување на саемот.

Член 10

Заради користење на повластицата од член 28 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата ѝ поднесува на царинарницата исправа издадена од надлежни-

от југословенски или странски орган или организација дека одликувањето, медалот, споменицата, спортскиот и друг трофеј, односно сличен предмет, го добил во странство на натпревар, на изложба или на приредба.

Како слични предмети, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат предмети добиени како награда, а кои не се изработени специјално за доделување на односниот натпревар, изложба или приредба.

Член 11

Заради користење на повластицата од член 28 точка 10 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата ѝ поднесува на царинарницата писмена изјава дека предметите што ги внесува се негови сопствени дела. Во изјавата тие предмети мораат точно да се означат.

Член 12

Заради користење на повластицата од член 28 точка 11 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата ѝ поднесува доказ дека ортопедското или друго помагало му е потребно како замена за недостигачки односно оштетен телесен орган, односно доказ дека резервните делови и потрошниот материјал му се потребни за користење на тие помагала.

Член 13

Заради користење на повластицата од член 28 точка 12 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата ѝ поднесува потврда од надлежната здравствена комисија за завршената рехабилитација и дека е способен за вршење на определена дејност и потврда од соодветно општо здружение дека увезената опрема не се произведува во Југославија.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 14

Како резервоари кои фабрички се вградени во моторни возила, во смисла на член 28 точка 13 од Царинскиот закон, се сметаат резервоари кои по конструкцијата му одговараат на видот и типот на определено моторно возило.

Член 15

Повластицата од член 28 точка 14 од Царинскиот закон се користи согласно со одредбите на соодветните меѓудржавни договори за малограничен и двосопственички промет.

Член 16

Заради користење на повластицата од член 28 точка 15 на Царинскиот закон, корисникот, кон барањето, дава изјава за организирање на меѓународен натпревар и поднесува изјава или фактура од странскиот испраќач дека медалите и плакетите ги испраќа бесплатно. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 17

Југословенски државјанин е должен, заради користење на повластицата од член 28 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од надлежниот орган за внатрешни работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година. Ако надлежниот орган не може да му издаде на корисникот на повластицата потврда дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година, тој факт може да се докаже и на друг начин;

2) список на предметите за домаќинство што ги внесува односно увезува, со назначување на видот и количеството на предметите;

3) список на предметите на неопходниот стопански инвентар.

Денот на доселувањето од странство се утврдува од патната исправа на корисникот или на друг соодветен начин.

Странскиот државјанин е должен, заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, кон барањето за ослободувањето од плаќање царина, да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од надлежниот орган за внатрешни работи за прием во југословенско државјанство, односно дека му е даден азил или одобрение за постојано населување во Југославија;

2) список на предметите за домаќинство што ги внесува односно увезува, со назначување на видот и количеството на предметите;

3) список на предметите на неопходниот стопански инвентар.

Како ден на доселување на странски државјани, во смисла на член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, се смета денот на приемот во југословенско државјанство односно денот на добивање азил или одобрение за постојано населување во Југославија.

Списокот на предметите за домаќинство односно на предметите на неопходниот стопански инвентар корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, ѝ го поднесува на царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање царина. Еден примерок од списокот царинарницата го приложува кон декларацијата, а другиот заверен примерок му го враќа на корисникот на повластицата назначувајќи кои предмети ги увезал. Ако корисникот на таа повластица дополнително увезе предмети за своето домаќинство во пропишаниот рок од една година, на царинарницата ѝ поднесува заверен список на предметите што му ги вратила царинарницата.

Царинарницата што го заверила списокот на предметите за домаќинство, односно на неопходниот стопански инвентар, ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печат на царинарницата.

Ако корисникот на повластицата од повластицата од член 29 став 1 точка 1 од Царинскиот закон внесува или увезува предмети на неопходниот стопански инвентар, поднесува и потврда од надлежниот општински орган дека му е одобрено занимавање со определена дејност за чие вршење увезува предмети на инвентарот. Ако дозволата за вршење на определена дејност не може да се добие пред извршениот увоз на стопански инвентар, корисникот на повластицата ќе поднесе потврда од надлежниот општински орган дека според прописите ги исполнува условите за занимавање со определената дејност за чие вршење увезува предмети на стопански инвентар, а во рок од една година од денот за извршувањето на увозот е должен да поднесе потврда за одобрение да се занимава со односната дејност.

Член 18

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 2 на Царинскиот закон, корисникот, кон писменото барање за ослободување од плаќање царина, и поднесува на царинарницата:

1) писмо или фактура од странскиот испраќач од која се гледа дека стоките се испраќаат бесплатно;

2) изјава на корисникот на повластицата дека стоките се увезуваат за научни, здравствени, културни, спортски, хуманитарни, просветни или социјални цели, односно за стручно оспособување на привремено невработени работници;

3) потврда од надлежниот орган или извод од регистарот на надлежниот суд дека организацијата за која се врши увоз е регистрирана за вршење на научна дејност, потврда од надлежниот орган дека организацијата за која се врши увоз се занимава со наставна односно културна дејност.

Врз основа на поднесените докази од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 19

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 3 на Царинскиот закон, увозникот односно корисникот на повластицата, кон писменото барање за ослободување од плаќање царина, ѝ поднесува на царинарницата:

1) потврда од органот надлежен за наука дека организацијата за чија полза се врши увоз е регистрирана како

научна установа, или потврда од органот надлежен за просвета односно култура дека организацијата за чија полза се врши увоз се занимава со научна, наставна односно културна дејност;

2) потврда од соодветното општо здружение дека машините, апаратите, уредите и инструментите од оддел XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа и нивните делови што се увезуваат, не се произведуваат во Југославија;

3) примерок на пријава за склучен договор или друг доказ од кој може да се утврди дека увозот се врши за корисникот на повластицата;

4) изјава дека машините, апаратите, уредите и инструментите од оддел XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа и нивните делови ќе се користат за научноистражувачка работа, за настава односно културна дејност.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 20

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 4 на Царинскиот закон, Југословенскиот црвен крст, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата и поднесува изјава дека увезените стоки ќе се користат исклучително за непосредно извршување на хуманитарни задачи. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 21

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 5 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата и поднесува потврда од органот надлежен за култура дека уметничките предмети и збирки и предметите за збирки што се увезуваат се наменети на определен музеј или уметничка галерија, односно дека репродуцираниот архивски материјал му е наменет на архивот. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 22

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 6 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата и поднесува потврда од соодветната школа за тоа дека корисникот на повластицата на таа школа е ученик односно студент и дека предметите што ги увезува му се потребни како учила. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 23

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја прва на Царинскиот закон се применува на предмети што заради замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во патничко моторно возило додека тоа се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја втора на Царинскиот закон се применува на предмети што заради замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во друмско моторно возило во јавниот сообраќај додека возилото се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на кои при увозот се применуваат царински повластици.

Замената на дотраен или уништен дел, во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, корисникот и ја пријавува на царинарницата усно.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета на Царинскиот закон се однесува на бродови во јавниот меѓународен сообраќај и додека пловат во внатрешните води.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета, четврта и петта на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, по завршната сметка, и поднесува на царинарницата надлежна спрема местото на

своето седиште писмена изјава за вкупната вредност на купениот погонски и потрошен материјал за работа и безбедност на пловидбата и делови на бродови односно воздухоплови и нивни инвентар, набавени во странство во изминатата година.

Член 24

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 8 на Царинскиот закон, корисникот е должен да ѝ поднесе на царинарницата:

1) потврда од надлежниот општински орган за тоа каква материјална штета претрпел поради елементарна несреќа;

2) писмо или фактура од странски испраќач дека предметите се испратени бесплатно, односно потврда од надлежната служба за општествено книговодство дека предметите се набавуваат од средствата добиени од странство како парична помош заради отстранување на последици од елементарна несреќа.

Врз основа на поднесеното барање и приложените исправи од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање царина.

Член 25

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата ѝ поднесува на царинарницата:

1) потврда од надлежниот општински орган дека претрпел материјална штета предизвикана од пожар, експлозија, елементарна несреќа или сообраќајна несреќа, односно потврда од дипломатско или конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство дека претрпел материјална штета предизвикана во војна или вооружен судир;

2) потврда од органот на управувањето дека вредноста на уништената опрема е поголема од 15% од вкупната неамортизирана вредност на таа опрема;

3) изјава дека опремата се увезува заради замена на уништената опрема;

4) потврда од соодветното општо здружение дека опремата што се увезува не се произведува во земјата;

5) потврда од заедницата за осигурување дека за уништената опрема остварил надомест на штета по основ на осигурување.

Член 26

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 10 Царинскиот закон, корисникот на повластицата што увезува производи за здравство ѝ поднесува на царинарницата потврда од надлежниот орган за здравство со која се докажува дека специфичната опрема, уреди и инструменти за здравство, како и резервните делови и потрошниот материјал за користење на таа опрема, се увезуваат заради опремување на организации на здружен труд во согласност со програмите за развој на здравството во републиката односно автономната покраина, односно за лична употреба на граѓани.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 10 на Царинскиот закон, Сојузот на слепите на Југославија и Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија, како и граѓаните – членови на Сојузот на слепите на Југославија, односно на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија, кон барањето за ослободување од плаќање царина, поднесуваат изјава дека производите за кои се бара ослободување од плаќање царина се увезуваат за потребите на слепи лица, односно за потребите на лица заболени од мускулни и невромускулни болести, односно дека е во прашање член на Сојузот на слепите на Југославија или член на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија.

На увозната царинска декларација, царинарницата става забелешка за бројот и датумот на решението на Сојузниот извршен совет врз основа на кое се остварува правото за ослободување од плаќање царина.

Член 27

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата, кон барањето за ослободување од плаќање царина, на царинарницата ѝ поднесува потврда од надлежниот ре-

публички орган за внатрешни работи со која се докажува дека специфичната опрема и деловите на таа опрема се увезуваат за потребите на противпожарните организации, односно изјава дека специфичната опрема и деловите на таа опрема се увезуваат за производство на опрема што е наменета за гасење на пожари.

На увозната царинска декларација, царинарницата става забелешка за бројот и датумот на решението на Сојузниот извршен совет врз основа на кое се остварува правото на ослободување од плаќање царина.

Член 28

Корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 12 на Царинскиот закон ѝ поднесува на царинарницата примерок на договорот склучен со странски партнери за поморски истражувања и писмена изјава дека пловечката платформа за поморски истражувања по завршувањето на работата ќе ја врати во странство.

Член 29

Корисникот на повластицата од член 30 ст. 1 до 5 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање царина, ѝ поднесува на царинарницата:

1) потврда дека на работа во странство поминал непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три последователни години, односно непрекинато најмалку три, четири, пет или непрекинато најмалку шест години. Потврда може да издаде дипломатско или конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство, ако за тоа води евиденција, или домашната организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство.

Ако корисникот на повластицата не располага со потврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето поминато на работа во странство се докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа на странска служба за социјално осигурување или на странски работодавец, со пријава односно со одјава на престојот во странство и сл.);

2) писмена изјава дека за последните две, три, четири, пет односно шест календарски години не користел повластица по тој основ;

3) писмена изјава дека се враќа на постојан престој во Југославија;

4) потврда од надлежниот општински орган дека му е одобрено занимавање со определена дејност за чие вршење се увезуваат предметите на стопанскиот инвентар. Ако дозволата за вршење на определена дејност не може да се добие пред извршениот увоз на стопанскиот инвентар, корисникот на повластицата ќе поднесе потврда од надлежниот општински орган дека според прописите ги исполнува условите за занимавање со определена дејност за чие вршење увезува предмети на стопанскиот инвентар, а во рок од една година од денот на извршениот увоз е должен да поднесе потврда за одобрение да се занимава со односната дејност;

5) список на предметите на стопанскиот инвентар што ги внесува или прима од странство, односно што ќе ги внесе дополнително.

Списокот на предметите на стопанскиот инвентар корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон ѝ го поднесува на царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање царина. Едниот примерок на списокот царинарницата го приложува кон декларацијата, а другиот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на таа повластица дополнително увезе предмети на стопански инвентар во пропишаниот рок од една година, должен е на царинарницата да ѝ поднесе и заверен список на предметите што му ги вратила царинарницата.

Царинарницата што го заверила списокот на предметите на стопанскиот инвентар ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го запише датумот и тоа ќе го завери со печат на царинарницата.

Денот на враќањето од странство на корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарницата го утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин.

По барањето за користење на повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарницата донесува решение.

Како непрекинато престојување во странство, во смисла на член 30 ст. 1 до 5 од Царинскиот закон, се подразбира и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон бил спречен, поради виша сила, во рок од една година да увезе предмети на стопанскиот инвентар, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

Член 30

Корисникот на повластицата од член 30 ст. 1 до 5 на Царинскиот закон, кога здружува труд и средства со договорна организација на здружен труд или заради основање на договорна организација на здружен труд, на царинарницата ѝ поднесува:

- 1) докази од член 29 став 1 точ. 1 до 3 и точка 5 на овој правилник;
- 2) спогодба за здружување на труд и средства со договорната организација на здружен труд, односно договор за основање на договорна организација на здружен труд.

Член 31

Корисникот на повластицата од член 30 став 11 на Царинскиот закон, заради извршување на договор склучен врз основа на сојузниот закон со кој се уредува прибавувањето средства од граѓани за проширување на материјалната основа на организацијата на здружен труд, и поднесува на царинарницата:

- 1) потврда за престојот во странство или дека се враќа од странство, која може да му ја издаде дипломатско или конзуларно претставништво на СФРЈ во странство, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство, ако за тоа води евиденција, или домашната организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство.

Ако корисникот на повластицата не располага со потврда во смисла на став 1 од оваа точка, времето на престојот во странство или дека се враќа од странство го докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа на странска служба за социјално осигурување или на странски работодавец, со пријава односно одјава на престојот во странство и сл.).

- 2) договор за меѓусебното право и обврска на организациите на здружен труд и граѓаните.

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/82, 77/82, 19/84, 3/85, 29/85 и 50/85).

Член 33

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3-8220/1
16 јули 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

687.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/81 и 53/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/85) во член 12 став 2 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) под реден број 1 – износот од долговната страна на контото што се однесува на каматите по кредитите за основни средства во подготовка и надвор од употреба, а ако средствата во подготовка или надвор од употреба се финансирани од ист кредит со средства во употреба, износот на каматата што се однесува на средствата во подготовка и надвор од употреба се утврдува сразмерно на набавната (ревалоризираната) вредност на тие средства;

2) под реден број 2 – износот од побарувачката страна на контото што се однесува на делот од чистиот доход за заедничка потрошувачка за други потреби, наменет за објектите и опремата на општествениот стандард на работниците;”

Во точка 3 бројот „3” се брише.

Член 2

Во член 13 по уводната реченица се додава нова точка 1, која гласи:

„1) под ред. бр. 3 и 4 – износот на просечно користените деловни средства без определени пласмани односно на просечно користените основни средства без основните средства во подготовка и надвор од употреба во периодот за кој се поднесува периодичната пресметка односно завршната сметка.”

Досегашната точка 1 станува точка 1а.

Член 3

По член 13 се додава нов член 13а, кој гласи:

„Член 13а

Износот на просечно користените деловни средства без определени пласмани односно на просечно користените основни средства без основните средства во подготовка и надвор од употреба се утврдува според точка 4 на Одлуката за утврдување на акумулацијата и на просечно користените средства на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/86).”

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-3747/1
18 јули 1986 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

688.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/68), во согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за висината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/86) по точка 1 се додава нова точка 1а која гласи:

„1а. Посебната давачка од оваа наредба не се плаќа на увозот на производите чиј увоз е договорен до 30 јуни 1986 година.”

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 04-75/1
4 август 1986 година
Белград

Директор,
на Сојузниот завод за цени,
д-р Милан Шокиќ, с. р.

689.

Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со станите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/85), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со станите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата за определување на станарината за станите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со станите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во натамошниот текст: Интересната заедница).

2. Месечниот износ на станарината се добива со множење на корисната површина на станот со збирот на бодовите што му припаѓа на станот и со коефициентот.

Коефициентот од став 1 на оваа точка се добива така што вкупната месечна станарина за сите станови во станбениот фонд на Интересната заедница се дели со вкупниот збир на производите што се добива со множење на површината со бројот на бодовите за секој стан посебно.

До изедначувањето на височината на станарината за станбениот фонд со кој управува Интересната заедница, коефициентот се пресметува посебно за станите надвор од подрачјето на Белград, за секоја општина односно град, при што покрај елементите од точка 2 став 2 на оваа одлука, како додатен елемент се зема соодветниот процент на зголемувањето на височината на станарината за период од четири години, како време за нивно конечно изедначување.

Одлука за утврдување на височината на коефициентот донесува Собранието на Интересната заедница.

3. Станарината за стан чиј дел врз основа на согласноста на давателот на станот на користење се користи и за вршење на деловна дејност се утврдува според одредбите на оваа одлука и така добиената станарина за тој дел од станот се зголемува за 100%.

4. На носителите на станарско право што плаќаат надомест за вишок на станбен простор, височината на станарината им се зголемува за вишокот на станбениот простор, што се утврдува со посебна одлука на Собранието.

5. Надомест за бавча, градина, овоштарник и лозје, се утврдува со посебна одлука.

6. Збирот на бодовите што му припаѓа на станот се утврдува со бодување на градежните елементи, уредите, инсталациите и опремата, во зависност од:

– видот и квалитетот на градежниот материјал вграден во станбената зграда и станот;

– степенот на опременоста на станот со инсталации и уреди;

– видот и квалитетот на вградувањето на опрема во станот, односно станбената зграда;

– други погодности што му ги дава станот на корисникот, а се од значење за градежната и употребната вредност на станот.

7. Бодување на станите со кои управува Интересната заедница се врши со примена на Бодовната листа и на Упатството за бодување на станите, што претставуваат составен дел на оваа одлука.

8. Бодување на станот се врши во присуство на носителот на станарско право односно на сопственикот на станот, неговиот брачен другар или полнолетен член на семејното домаќинство и претставник на куќниот совет.

Носителот на станарско право односно сопственикот на станот, брачниот другар или друг полнолетен член на семејното домаќинство и претставникот на куќниот совет го потпишуваат записникот за бодувањето на станот.

Еден примерок на записникот му се остава на носителот на станарско право односно на сопственикот на станот, за носителот на станарско право односно сопственикот на станот да може да стави приговор.

Приговорот на бодувањето ѝ се доставува на Интересната заедница во рок од 15 дена од денот на извршено-то бодување.

9. Бодување на станите согласно со точка 7 од оваа одлука се врши на тој начин што ќе се бодуваат градежните елементи на станот и зградата, уредите и инсталациите во зградата и во станот и опремата која претставува составен дел на станот.

Вкупниот број на бодовите за станот се добива со бодување на станот со примена на Бодовната листа и на Упатството за бодување на станите од точка 7 на оваа одлука.

10. Нема да се бодува зголемувањето и подобрувањето на условите за домување, вградениот материјал, инсталациите или опремата што со лични средства ги вградил носителот на станарско право, ниту по тој основ ќе се врши зголемување на станарината.

За случаите од став 1 на овој член бодување на станот врз основа на оваа одлука ќе се изврши според условите што постоеа во моментот на вселувањето на носителот на станарско право во станот.

11. Ако носителот на станарско право извршил промена на намената на просторот врз основа на одобрение од надлежниот орган, така што тој простор да се користи за домување или како помошен простор, добиената површина ќе се бодува според одредбите на оваа одлука во зависност од намената и користењето на тој простор.

12. Како корисна површина на станот, во смисла на оваа одлука, се смета површината меѓу ѕидовите на станот, сметајќи ја и површината под вградениот мебел, и тоа:

– простории за станови (сите соби и полусоби);
– помошни простории (кујна, бања, WC и шпајз);
– комуникации во станот (претсобје, ходници, холови, галерии, скалишта во станот, дегажмани и други премини).

Корисната површина на станот од став 1 на овој член се утврдува врз основа на службената евиденција на дого-

ворот за користење на стан или со мерење на самото место.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основите и мерилата за определување на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/83, 45/84 и 20/85).

14. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02/2-770/15
2 април 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Заедницата за домување,
Здравко Шево, с. р.

Прилог 1

БОДОВЕН ЛИСТ

Шифра на станот		Носител на станарско јправо		Лист бр.	
Површина на станот		Улица, куќен број и број на влезот		Кат	
Пошта: _____		Место: _____		Општина _____	
Пози- ција	Опис на позицијата			Мера	Број на бодови
1	2			3	4
1. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДАТА					
001	Згради од ќерпич, бараки, височина на просторијата до 2,60 m (светла височина)			секој стан	50
002	Згради од ќерпич, бараки, височина на просторијата над 2,60 m (светла височина)			секој стан	60
003	Бондрук со дрвена таванска конструкција, височина на просторијата до 2,60 m (светла височина)			секој стан	100
004	Исто како 003 – височина на просторијата од 2,61 до 3,00 m (светла височина)			секој стан	120
005	Исто како 003 – височина на просторијата над 3,00 m (светла височина)			секој стан	110
006	Згради од мешан материјал, височина на просторијата до 2,60 m (светла височина)			секој стан	190
007	Исто како 006 – височина на просторијата од 2,61 до 3,00 m (светла височина)			секој стан	205
008	Исто како 006 – височина на просторијата над 3,00 m			секој стан	200
009	Згради од тврд материјал, височина на просторијата до 2,60			секој стан	300
010	Згради од тврд материјал, височина на просторијата од 2,61 до 3,00 m			секој стан	320
011	Згради од тврд материјал, височина на просторијата ида 3,00 m			секој стан	310
2. СКАЛИШТЕ					
050	Дрвено скалиште во зграда			секој стан	15
051	Метално скалиште			секој стан	20
052	Скалиште од армиран бетон и скалиште од камен			секој стан	22
053	Внатрешно скалиште во станот			секој стан	23
054	Хол во станот поквалитетно обработен			секој стан	10
055	Посебно обработено само скалиште			секој стан	20
3. ВРАТИ					
100	Дрвени, обострано шперувани или столарски ковани			секој стан	30
101	Дрвени, обострано шперувани и фурнирани или боени – лакирани			секој стан	40

1	2	3	4
102	Армоника-врата, еднократна	парче	12
103	Армоника-врата, двојна	парче	15
104	Додаток на тапацирана врата	парче	15

4. ПРОЗОРЦИ

130	Од меко дрво и пластика, еднократни	секој стан	30
131	Метални еднократни	секој стан	50
132	Од тврдо дрво или пластика, двократни	секој стан	60
133	Од тврдо дрво, двократни	секој стан	70
134	Метални двократни	секој стан	80

5. РОЛЕТНИ

160	Платнени (флос) ролетни	секој стан	4
161	Еслингер (дрвени, пластични)	секој стан	20
162	Жалузини, капаци и жалузини, дрвени	секој стан	10
163	Жалузини, капаци и жалузини метални	секој стан	15
164	Венецијанер ролетни	секој стан	15

6. ОБРАБОТКА НА СИДОВИТЕ И ТАВАНИТЕ

200	Сидови бојосани со вар, боја или креда	секој стан	5
201	Сидови глетувани или обложени со книн-гипс плочи	секој стан	7
202	Сидови обложени со хартиени тапети што не се мијат	секој стан	15
203	Сидови обложени со пластични или пластифицирани тапети што се мијат	секој стан	30
204	Сидови бојасани со маслена боја или пластифицирани	секој стан	17
205	Сидови бојасани со десперол боја	секој стан	15
206	Керамика, фајанс, фуговани тули	m ²	1
207	Камен, мермер, мозаик и керамика во боја	m ²	2
208	Ламперии, фурнир, дрво, гипс, алуминиумски плочи	m ²	3
209	Терацо плочки или монолитен терацо, благороден малтер или слично	m ²	1
210	Обработка на плафоните со гипсена орнаментика	m ²	1

7. ПОДОВИ

250	Под од тули, бетон или цементен малтер	секој стан	3
251	Обичен под од штици	секој стан	6
252	Бродски под	секој стан	8
253	Паркет од букови и дабови штичиња	секој стан	20
254	Паркет ламелен дабов, јасенов или бук	секој стан	14
255	Додаток на лакирање на паркет	секој стан	3
256	Терацо плочки или монолитен терацо	секој стан	8
257	Под од обработен камен и мозаик од плочки	секој стан	30
258	Керамички плочки или венецијански мозаик	секој стан	10
259	Подолит, топол ПВЦ, јутафилц, виназ, вимплекс	секој стан	10
260	Гумен под (ксилит и технолит со заварени состави)	секој стан	12
261	Под од вештачки или природни влакна	секој стан	18

1	2	3	4
8. САНИТАРНА ОПРЕМА			
300	Када лежечка од декапиран лим	парче	7
301	Када лежечка од леано железо	парче	9
302	Седечка када (полукада) од декапиран лим	парче	6
303	Седечка када (полукада) од леано железо	парче	7
304	Емајлирана туш-када од декапиран лим	парче	4
305	Емајлирана туш-када од леано железо	парче	6
306	Електричен бојлер, капацитет до 10 литри	парче	4
307	Електричен бојлер, капацитет над 10 до 30 литри	парче	5
308	Електричен бојлер, капацитет над 30 до 50 литри	парче	6
309	Електричен бојлер, капацитет над 50 до 80 литри	парче	7
310	Електричен бојлер, капацитет над 80 литри	парче	9
311	Бојлер на гас, капацитет до 5 литри	парче	5
312	Бојлер на гас, капацитет над 5 литри	парче	9
313	Печка на цврсто или течно гориво за греење вода	парче	5
314	Комбинирана печка со електрично греење на вода	парче	7
315	Лавабо од санитарен порцелан или керамика	парче	5
316	Емајлирано лавабо од леано железо	парче	2
317	Комплетно биде	парче	10
318	Само приклучок за биде	парче	3
319	WC шолја	парче	5
320	WC резервоар или автоматски измивач	парче	4
321	Батерија за топла или студена вода	парче	2
322	Славина за топла или студена вода	парче	1
323	Термостат на батерија за мешање на вода	парче	6
324	Приклучок за машина за перење	парче	1
325	Полица со огледало	парче	2
326	Орманче за тоалетен прибор	парче	6
327	Приклучок за апарат за брчање или греалка	парче	1
328	Греалка електрична	парче	2
9. КУЈНСКА ОПРЕМА			
400	Лавабо емајлирано едноделно, долго до 60 cm	парче	2
401	Лавабо од терацо, на конзоли или подздано	парче	3
402	Лавабо од поцинкуван лим, емајлирано	парче	1
404	Лавабо емајлирано едноделно, долго до 100 cm или дводелно	парче	4
405	Лавабо од нерфосувачки лим, долго 60 cm	парче	4
406	Лавабо од нерфосувачки лим, долго од 60 до 100 cm	парче	6
407	Лавабо камено – корито	парче	6
408	Лавабо емајлирано, долго до 60 cm, кабинет	парче	8
409	Лавабо од нерфосувачки лим, долго над 100 cm	парче	8
410	Лавабо емајлирано, долго до 100 cm, кабинет	парче	11
411	Лавабо кабинет од нерфосувачки лим	парче	13

1	2	3	4
412	Железна печка, долга до 60 cm	парче	3
413	Железна печка, долга над 60 cm	парче	4
414	Сидана печка на тврдо гориво	парче	6
415	Електрична печка	парче	10
416	Печка на гас, долга до 60 cm	парче	11
417	Електрична – печка на гас, долга до 60 cm	парче	12
418	Комбинирана печка на тврдо гориво и електрична струја	парче	12
419	Електрична – печка на гас долга над 60 cm	парче	14
420	Вграден термостат на рерната	парче	1
421	Вграден сигурносен штекер	парче	1
422	Вграден ражен со електромотор	парче	2
423	Вграден програмски часовник	парче	3
424	Вграден инфра-грејач во рерната	парче	2
425	Термостат за регулација на електричната плоча	парче	1
426	Фрижидер со капацитет од 80 до 100 литри	парче	10
427	Фрижидер со капацитет над 100 до 200 литри	парче	12
428	Фрижидер со капацитет над 200 литри	парче	14
429	Апарат за длабоко замрзнување	парче	16

10. КУЈНСКИ ОРМАНИ

500	Меко дрво, шпер, лесонит без грб, однадвор бојосан	m ²	1
501	Меко дрво, шпер, лесонит со грб, обострано бојосан	m ²	2
502	Иверица или панел, лакиран однадвор	m ²	3
503	Иверица или панел, лакиран обострано	m ²	4
504	Иверица или панел, фурниран и лакиран обострано	m ²	5
505	Со врати од ултрапас, бојосан и лакиран	m ²	6
506	Целосно обложен со фурнир или ултрапас	m ²	8
507	Полица во шпајз, дрвена	парче	1
508	Парособирач – напа со вентилатор	парче	8
509	Парособирач, само напа	парче	2
510	Електричен вентилатор без напа	парче	5

11. ПЛАКАРИ

550	Меко дрво, шпер, лесонит без грб, бојосан однадвор	m ²	1
551	Меко дрво, шпер, лесонит со грб бојосан однадвор *	m ²	2
552	Меко дрво, шпер, лесонит со грб бојосан обострано	m ²	3
553	Иверица, панел, бојосан и лакиран однадвор	m ²	4
554	Иверица, панел, бојосан и лакиран обострано	m ²	5
555	Иверица, панел, фурниран и лакиран	m ²	6
556	Иверица, панел, врата, ултрапас, бојосан и лакиран	m ²	7
557	Целосно обложен со фурнир, ултрапас и слично	m ²	9
558	Од полно дрво	m ²	12

12. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

600	Водоводна инсталација	секој стан	7
-----	-----------------------	------------	---

1	2	3	4
610	Водомер за студена вода само за еден стан	парче	4
602	Водомер за топла вода само за еден стан	парче	6
603	Канализација	секој стан	9

13. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА

650	Електрична инсталација за делумна расвета	секој стан	10
651	Електрична инсталација за целосна расвета	секој стан	15
652	Електрична инсталација монофазна за целосна расвета и термички уреди	секој стан	20
653	Електрична инсталација трифазна за целосна расвета и термички уреди	секој стан	30
654	Еднофазно броило	парче	2
655	Двотарифно броило	парче	9
656	Телефонска инсталација	секој стан	2
657	ТВ инсталација	секој стан	2
658	Домофонска инсталација без електрична брава, на влезот на зградата	"	3
659	Домофонска инсталација со електрична брава, на влезот на зградата	"	5
660	Свонче за повикување пред влезната врата на зградата	"	2

14. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ

700	Инсталација за централно греење	секој стан	70
701	Етажно греење – котел на цврсто гориво	секој стан	65
702	Етажно греење – котел на течно или гасовито гориво	секој стан	94
703	Инсталација за топла вода од централен бојлер	секој стан	9

15. УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ

730	Железна или леана печка	парче	4
731	Печка на гас	парче	9
732	Радијатори на гас	парче	3
733	Печка на гасно масло (мазиво), нафтна печка	парче	10
734	Калева печка од мазни калеви	парче	10
735	Калева печка од релјефни калеви	парче	13
736	Акумулациони железни печки на јаглен	парче	13
737	Термоакумулациона печка со капацитет до 4,5 KW	парче	23
738	Термоакумулациона печка со капацитет над 4,5 KW	парче	26
739	Радијатори, конвектори, домотерми	секој стан	25
740	Електрични радијатори	парче	8

16. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

760	Само во кујна или само во санитарни простории	секој стан	14
761	Инсталација за гас во станот	секој стан	24
762	Гасомер	парче	4

17. ЛИФТОВСКИ ПОСТРОЈКИ

800	Обичен лифт за луѓе во влезот на зградата	секој стан	40
801	Собирен лифт за луѓе во влезот на зградата	секој стан	55

1	2	3	4
802	Товарен лифт со носивост до 500 kg	секој стан	24
803	Товарен лифт со носивост над 500 kg	секој стан	35
18. ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТОРИИ НАДВОР ОД СТАНОТ			
850	Клозет во скалиштето за повеќе корисници	секој стан	2
851	Бања за заедничко користење	секој стан	4
852	Чешма во дворот	секој стан	4
853	Пумпа во дворот	секој стан	3
854	Бунар во дворот	секој стан	2
855	Перална за алишта со када за перење	секој стан	2
856	Сушална за алишта во зградата	секој стан	1
857	Механизирана перална во зградата	секој стан	6
858	Механизирана сушална	секој стан	4
859	Просторија за куќен совет во зградата или надвор од зградата	секој стан	2
860	Простории за деца во зградата или надвор од зградата	секој стан	2
861	Шпајз за велосипеди и колички во зградата или надвор од зградата	секој стан	1
862	Канал за исфрлање на отпадоци	секој стан	1
863	Просторија за отпадоци	секој стан	1
864	Хидранти или противпожарни апарати	секој стан	1
865	Противпожарно скалиште	секој стан	1
866	Агрегати за нужно светло	секој стан	5
867	Акумулаторски батерии за нужно светло	секој стан	2
868	Аларми уреди: јавувачи на пожар, сирени и слично	секој стан	1
869	Туш на тераса	секој стан	1
870	Шупа или шпајз во зграда	m ²	1
871	Шупа, шпајз и дрварница надвор од зградата, од слаб материјал	m ²	2
872	Шупа и шпајз надвор од зградата од тврд материјал	m ²	5
19. ЕЛЕМЕНТИ НА УПОТРЕБНАТА ВРЕДНОСТ НА СТАНОТ			
1) Позитивни бодови			
900	Станот има два влеза	секој стан	+ 12
901	Две или повеќе бањи во станот	секој стан	+ 8
902	Вентилација на бањата или WC директно	секој стан	+ 2
903	Климатизација во стан	секој стан	+ 40
904	Камин во станот	секој стан	+ 15
905	Опременост на лоѓијата и балконот со корито за цвеќе	секој стан	+ 2
906	Згради еднокатни и двокатни – во низа	секој стан	+ 70
907	Лоѓии	m ²	+ 4
908	Покриени тераси	m ²	+ 2
909	Откриени тераси и балкони	m ²	+ 1
2) Негативни бодови			
950	Во станот се влегува непосредно однадвор	секој стан	– 25
951	Станот има проодна соба или кујна	секој стан	– 20
952	Лоша осонченост на станот	секој стан	– 10

1	2	3	4
953	Стан во визба, сутерен или мансарда	секој стан	– 130
954	Стан во приземје, последен кат или поткровје	секој стан	– 100
955	Стан делумно во поткровје или високо приземје	секој стан	– 40
956	Стан над пасаж	секој стан	– 30
957	Скалиште без природно осветление	секој стан	– 10
958	Пробив на столб или ошак низ соба	секој стан	– 10
959	Висока катност – од петти кат нагоре	секој стан	– 1
960	Стан со соба со неправилна форма	секој стан	– 10
961	WC без вентилација	секој стан	– 10
962	Згради изградени до 1920 година	секој стан	– 60
963	Згради изградени од 1921 до 1945 година	секој стан	– 40
964	Згради изградени од 1946 до 1960 година	секој стан	– 20
Вкупно бодови:			
Датум	Комисија	Потпис на станарот	За куќниот совет
			Контрола

Прилог

УПАТСТВО ЗА БОДУВАЊЕ НА СТАНОВИТЕ

ПОЗИЦИЈА:

1. КОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДАТА

- 001 до 002 Како височина на просторијата (светла површина) се зема височината на собата.
 003 до 005 Згради од керпич, непечена тула или набиена глина, бараки и сл.
 006 до 008 Згради од дрвен бондрук – дрвени меѓукатни конструкции, сидови исполнети со непечена тула или глина.
 009 до 011 Згради од мешовит материјал и конструкција: дрвени конструкции со сидови од тули, бетон и сл. ги опфаќаат и сите системи на монтажни згради од разни паноа.
 Сите други згради од тврд материјал.

2. КАЛИШТА

- 050 Се земаат предвид само калишта кај згради со над три ката.
 051 Дрвени калишта во зградата.
 052 Ги опфаќа сите видови заеднички калишта со метална носечка конструкција.
 053 Ги опфаќаат сите видови заеднички калишта изработени од армиран бетон, камен и сл.
 054 до 055 Калиште во станот кое служи за вертикално поврзување на просторите на станаат без оглед на материјалот, конструкцијата и начинот на обработка. Доколку поврзува само станбени простори со помошни, како што се дрварници, шпајзи, тераси, гаражи и сл. не се бодува.
 Се бодува без оглед на големината на површината што е обработена со покралитетен материјал, како: природен камен, керамични плочки, ламперии и сл. Сите покралитетни облоги посебно изработени се бодуваат според оваа позиција. Ако има повеќе калишта во семејна зграда, се бодува само она што е покралитетно обработено.

3. ВРАТИ

- 100 Се бодуваат по стан, без оглед на големината и бројот на врати во станот, фиксните надсветла над врата не се бодуваат.
 101 Обична дрвена врата необработена, само бојосана.
 102 до 103 Ги опфаќа сите други дрвени врати, освен од позициите 100, 102 и 103.
 104 Хармоника врата еднократна или двократна без оглед на големината, материјалот и начинот на вградување.
 Додатокот на тапацерирана врата се бодува за секоја тапацерирана врата било да е тапацерирана еднострано или обострано.

4. ПРОЗОРЦИ

- 130 до 134 Се бодуваат по стан без оглед на големината и бројот на прозорци во станот.
 Под тврдо дрво се подразбира: дабовина, боровина, јасен, махагони и друго благородно дрво.

5. РОЛЕТНИ

- 160 до 161 Се бодуваат без оглед на големината и бројот
 Доколку во еден стан постојат и платнени ролетни и еслингер или венецијански, се зема бројот на бодови како за еслингер ролетни.
 162 до 163 Според оваа позиција ќе се бодуваат сите видови дрвени односно метални заштити на прозорците, како што се жалузини, капаци, дрвени жалузини и слично.
 16 Доколку во станот постојат само венецијанер ролетни се бодуваат според оваа позиција.

- 6. ОБРАБОТКА НА СИДОВИТЕ И ПЛАФОНИТЕ**
- 200 до 205 Првни се определува бројот на бодови според обработката од позициите 200 до 205 што преовладува и се внесува само едната вредност за сите тие позиции. За бодување по овие позиции се земаат предвид само собите, кујните, и ходниците, а се внесуваат предвидените бодови за стан, без оглед на реалната површина.
- 206 до 209 Секогаш се зема според реалните површини што се мерат на самото место и во сите простории на станот.
- 210 Ако се обложени и одделни делови на опремата и таа површина се зема предвид. Предвидениот број на бодови се зема според бројот на соби со гипсена орнаментика на плафоните.
- 7. ПОДОВИ**
- 250 до 261 За бодување се зема видот на подот во собите. Доколку има повеќе видови подови во собите, бројот на бодови се определува според подот што го има повеќе. Значи, бројот на бодови се определува само според еден најмногу застапен вид под во собите без некакви мерења.
- 8. САНИТАРНА ОПРЕМА**
- Се бодува по парче.
- 300 до 305 Се подразбира видот на кадите, со разни должини и големини, со сите приклучоци и начини на вградување. Поплочувањето на кадата посебно се засметува во позициите 206 до 209.
- 306 до 310 Се однесува на сите видови електрични бојлери како проточни, така и под притисок, без оглед на местото и начинот на вградување.
- 311 до 312 Се однесува на бојлери на гас од сите видови, без оглед на тоа дали се приклучени на оцак
- 313 до 314 Се сметаат по парче без оглед на големината на печките.
- 315 до 316 Опфака комплетно лавабо со сите приклучоци.
- 317 до 318 Според позицијата 315 се бодуваат сите лавабоа, освен од леано железо. По оваа позиција се бодува секое биде, без оглед на видот на материјалот. Доколку постои само приклучок за биде, се бодува според позицијата 318.
- 319 Според оваа позиција се бодуваат сите видови WC шолји и клекнувачи, без оглед на материјалот, ако се вградени во станот.
- 320 Ги опфака сите видови водокотлиња за WC и автоматски измивачи за WC шолји и клекнувачи вградени во станот.
- 321 Опфака батерии за мешање на топла и студена вода од сите видови материјал на кадата, мијалникот, лавабото и слично, како и батерии со рачен или стоечки туш.
- 322 до 328 Се сметаат според бројот на парчиња независно од видот на материјалот од кој се изградени.
- 9. КУЈНСКА ОПРЕМА**
- Се бодува по парче според наведениот вид опрема и според големината.
- 400 до 411 Лавабоата од наведените видови и големини се бодуваат по парче. Површините за оставање садови, доколку се составен дел на лавабоата, влегуваат во нивната должина.
- 412 до 419 Печките од сите видови што се инвентар на зградата и станот се бодуваат по парче. Додатните орманчиња кон печката се бодуваат како соодветни кујнски ормани.
- 420 до 425 Додатната опрема на печките се бодува по парче печка.
- 426 до 429 Според оваа позиција се бодуваат сите фрижидери без оглед на видот, а според дадените капацитети. Апаратот за длабоко замрзнување се бодува без оглед на неговата зафатнина.
- 10. КУЈНСКИ ОРМАНИ**
- 500 до 506 Стоечки или висечки кујнски елементи или ормани што заменуваат шпајзи се бодуваат по m² вертикална проекција. Според овие позиции се пресметуваат и кабинет орманите со вградено лавабо. За длабочини помали од 30 cm се зема половина од површината.
- 507 Дрвените полици во шпајзот без оглед на големината и начинот на обработка се бодуваат по парче.
- 508 до 510 Собирачот на пареа – напа се бодува во парче, без оглед на видот на производството и капацитетот на вентилаторот.
- 11. ПЛАКАРИ**
- Се бодуваат по m² вертикална проекција ако длабочината им е 30 cm или поголема. За длабочини помали од 30 cm се зема 50% помала површина за бодување. Според овие позиции се бодуваат и ормани – прегради, маски за грејни тела и сл. Доколку плакарите имаат само скелет без оглед на обработката на вратите се бодуваат според позицијата 550.
- 550 до 552 Ормани изградени од меко дрво, шпер плоча и лесонит. Облогата над плакарите не влегува во површината на плакарите.
- 553 до 554 Ормани – плакари од иверица или панел плоча.
- 555 Ормани – плакари од иверица или панел плоча фурнирани и лакирани однадвор и одвнатре.
- 556 Ормани – плакари од иверица или панел плоча, врата обложена со ултрапас, меламин и сл. бојосани и лакирани и однадвор и одвнатре.
- 557 Ормани – плакари од иверици или панел плоча, обложени со фурнир, ултрапас, меламин и сл. однадвор и одвнатре.
- 558 Се бодуваат плакари изработени од полно дрво – дабови, букови, јасенови и сл.
- 12. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**
- 600 Ја опфака водоводната инсталација во станот без оглед на бројот на места за точење.
- 601 до 602 Водомер што го мери потрошокот на студена или топла вода само за еден стан. Се запишува бројот на водомери.
- 603 Ја опфака инсталацијата за канализација во станот без оглед на бројот на приклучоците и начинот на одведување на отпадните води.
- 13. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА**
- 650 Се однесува на електричната инсталација која има само осветлување на станот и најмногу еден штекер во станот. Според оваа позиција се бодуваат и инсталациите видно водени по видовите.
- 651 Се однесува на целосно осветлување и повеќе од еден штекер.

- 652 до 653 Се однесува на целосно осветлување и приклучување на поголем број термички уреди.
654 до 655 Се бодуваат само броила по парче што служат исклучиво за мерење на потрошувачката во станот, без оглед на тоа каде се сместени.
- 656 Телефонската инсталација се бодува ако е вградена комплетна инсталација со спроводници. Се бодува без оглед на тоа дали е приклучена на надворешната мрежа. Телефонската инсталација не се бодува ако се вградени само цевки, а во нив не се воведени спроводници.
- 657 ТВ инсталација се бодува доколку е вградена инсталација преку заедничка антена, без оглед на бројот на штекерниците и програмите и дали станарот ги користи. Не се бодува во случаи кога се вградени цевки без соодветни кабли и жици.
- 658 Според оваа позиција се бодуваат сите видови домофонски инсталации што овозможуваат само говор со странката пред влезот во зградата.
- 659 Според оваа позиција се бодуваат сите видови домофонски инсталации кои покрај говорот овозможуваат и автоматско отворање на влезната врата во зградата.
- 660 Опфака ѕвончиња за повикување на влезот во зградата. Ако е поставено само ѕвонче на влезот во станот – не се бодува
- 14. ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ**
- 700 Ги опфака сите видови централно греење, парно или топловодно, без оглед на топлотниот извор и видот на грејните тела. Грејните тела посебно се бодуваат.
- 701 Опфака етажно греење во станот на повеќе станбени згради или на семејна зграда со котел на цврсто гориво.
- 702 Етажно греење во станот на повеќе станбени згради или на семејна зграда со котел на течно и гасовито гориво, со или без автоматика.
- 703 Ги опфака инсталациите за приготвување топла вода преку централни бојлери, без оглед на тоа каде се поставени (во топлана, блоковска, индивидуална котларница со котел за етажно греење). Доколку покрај котелот постои посебен бојлер за приготвување топла вода тој не се бодува посебно.
- 15. УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ**
- 730 до 738 Се бодуваат по парче, со исклучок на позицијата 739.
Грејните тела на градски гас ги опфаќаат сите видови гасни печки и гасни радијатори со различни капацитети. Калевите печки се бодуваат и во случај ако станарот неовластено ги отстранил. Гасните печки можат да бидат со приклучок на оцачен канал или со испуштање на согорените гасови низ прозорски парапет.
- 739 Радијаторите од сите видови (освен електрични), конвенктори, домотерми и сл. без оглед на материјалот и системот на греење се бодуваат според оваа позиција, без оглед на бројот и големината на грејните тела.
- 740 Електричните радијатори се бодуваат по парче радијатор
- 16. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА**
- Не се бодува доколку со одлука на надлежните органи е забранета нејзина употреба, не е приклучена на градската мрежа или е неупотреблива поради дотраеност што ќе го утврди комисијата за бодување.
- 760 до 761 Ако е изведена инсталација за гас само во кујната или само во санитарните простории, се бодува според позицијата 760.
Ако е изведена инсталација за гас и во кујната и во санитарните простории се бодува според позицијата 761 како да е изведена во целиот стан.
- 762 Се бодува гасомер по парче кој ја мери потрошувачката на гас само за определен стан.
- 17. ЛИФТОВСКИ ПОСТРОЈКИ**
- Не се бодуваат во становите во приземје и сутерен доколку нема заеднички простории над приземјето. Димензијата и бројот на лифтови не влијаат врз бодувањето.
- 800 Според оваа позиција се бодуваат лифтовите за луѓе – патнички лифтови во влезот на зграда без собирна команда.
- 801 Според оваа позиција се бодуваат лифтовите ако еден или повеќе од нив на влезот имаат собирна команда.
- 802 до 805 Според оваа позиција се бодуваат товарните лифтови поставени во влезот на зградата.
- 18. ЕЛЕМЕНТИ И ПРОСТОРИИ НАДВОР ОД СТАНОТ**
- 850 до 851 Клозет или бања поставени во зградата за потребите на повеќе станови и приклучени на септичка јама или канализација.
- 852 до 858 Се бодуваат без оглед на бројот на корисниците. Доколку пералните не се користат наменски, според записникот од собирот на станарите, нема да се бодуваат.
- 856 Опфака покриен простор во двор, визба, тераса или поткровје што може да се заклучува и служи за сушење на алишта.
Според оваа позиција се бодува и механизирана сушална доколку нејзините инсталации се неупотребливи.
- 859 до 861 Се бодуваат без оглед на тоа дали се во зградата во која се наоѓа станот или во друга зграда.
- 862 Каналот за уфрлување на отпадоци се бодува без оглед на тоа каде е отворот за уфрлување на скалиштето или во дел од станот.
- 863 Просторијата за отпадоци се бодува само ако е во составот на зградата.
- 864 до 868 Според оваа позиција се бодуваат наведените уреди за заштита на зградата.
- 869 Се подразбира вграден туш на тераса на зградата што заеднички го употребуваат станарите. Позициите 870 до 872 се пресметуваат по m^2 .
- 870 Ги опфака просториите што служат како шупи, дрварници и сл., а се наоѓаат надвор од станот или во истата зграда.

- 871 Простории што се изградени од слаб материјал а се наоѓаат во дворот надвор од зградата.
- 872 Ги опфаќа помошните простории што служат како шупи а се изградени од тврд материјал – тули, монтажни елементи, камен, бетон а се наоѓаат во дворот.

19. ЕЛЕМЕНТИ НА УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ НА СТАНОТ

1) Позитивни бодови

- 900 до 905 Според овие позиции се бодуваат станите што ги содржат набројаните елементи, па им се зголемува погодноста за користење на станот.
- 902 Под директно вентилирање се смета само вентилирање низ прозорец непосредно во атмосферата.
- 906 Ги опфаќа сите семејни згради, потоа сите згради со најмногу два ката, артиски згради, куќи во низа и слично.
- 907 до 909 Според овие позиции се бодуваат наведените делови на станот: лоѓии, покриени и открити тераси. Се мерат реалните површини на лоѓиите, на покриените и откритите тераси што му припаѓаат на станот.

2) Негативни бодови

- 950 Станот е нефункционален ако во него се влегува непосредно од улица или двор односно од тераса без ветробран или претсобје.
- 951 Станот е нефункционален ако има проодна соба или ако единствено низ кујната може да се влезе во собата. Доколку постојат и други начини на минување освен преку лоѓија, балкон и тераса, нема да се пресметуваат негативни бодови.
- 952 Лошо осончен стан се смета стан во визба или сутерен, како и стан во други етажи ако поголем број соби се ориентирани, исклучително на северната страна.
- 953 до 954 Според овие позиции се намалуваат бодовите само на станите во повеќекатни згради. Негативни бодови за последниот кат – поткровјето, се сметаат само кај згради со рамен покрив. Според позицијата 954 ќе се бодува приземје кај кое горниот раб на парапетот е најмногу 1,80 m над тротоарот – теренот.
- 955 Станот е делумно во поткровје ако е само делумно под рамната покривна плоча.
- 956 Станот ќе се смета дека е над пасаж ако се наоѓа под плоча на која нема сидни исполнувања и непосредно под неа се врши пешачки или друг сообраќај без оглед на начинот на термо изолација на таа плоча. Положбата на станот се определува според положбата на една соба во едноособен стан, едноиполособен стан и двособен стан. За станови со повеќе од две соби потребно е барем две соби да бидат над пасаж за да се пресметуваат негативни бодови.
- 957 Како скалиште без природно осветление ќе се смета само она скалиште што добива природно осветление исклучително низ влезот. Оваа позиција не се однесува на скалишта во станот.
- 958 Негативни бодови за пробив на столб или ошак низ соба се земаат предвид само ако тие елементи се одвоени од видот.
- 959 Негативни бодови се даваат за пети и за секој повисок кат – етаж освен поткровјето, мансардата односно последниот кат што имаат негативни бодови според позицијата 953.
- 960 Како стан со соба со неправилна форма се смета оној стан што има соба тркалезна, потоа полукружна форма, петтоаголна и повеќаголна форма. Издаденостите или вдлабнувањата на ѕидовите во собата не се земаат предвид за оценување на неправилноста на формата на собата.
- 961 WC без вентилација се смета кога нема прозорец и канал изграден за вентилација поради што проветрување се врши индиректно или преку другите простории на станот.
- 962 до 964 Негативни бодови поради старост (амортизираност) на зградата се предвидуваат само за станови во згради изградени заклучно до 1960 година. Податоците за времето на изградбата на зградата се земаат од книговодствената евиденција

20. ДРУГИ ОБЈАСНЕНИЈА КОН УПАТСТВОТО ЗА БОДУВАЊЕ

- 1) Доколку во зградата е изведена инсталација за централно греење, водовод и канализација, а истата не е поврзана со топлотен извор односно градски водовод и канализација – не се бодува. Во случаи каде што поради поврзаност со топлотен извор, централното греење во станот воопшто не грее – не се бодува. Гасни печки во згради кои не се приклучени на инсталација на гас – не се бодуваат.
- 2) Според позициите 160, 161 и 164 доколку постојат сите три вида ролетни – се бодуваат оние што ги има повеќе.
- 3) Кујнска опрема за позициите 408 и 410 се однесува на лавабоата – кабинети емајлирани и од негосувачки материјал големи од 60 до 100 cm. Кабинетот на опремата со вградено лавабо се бодува според позициите 408 и 410.
- 4) Водомерите за топла и студена вода според позициите 601 и 602 се бодуваат во сите случаи кога служат само за еден стан односно семејна зграда.
- 5) Сушалните се бодуваат како сушални освен во случај кога собирот на станарите донесол одлука да се користат за други цели. Ако собирот на станарите донесол одлука сушалната да се користи како друштвена просторија, тогаш се бодува како просторија за куќниот совет.

- 6) Лифтови товарни во котларници што служат за префрлање на згура и сл. не се бодуваат. Товарен лифт е само оној што служи исклучително за потреби за транспорт на мебел и друга опрема. Лифтовите за носилки се сметаат како лифтови за луѓе.
- Товарните лифтови што не се во употреба повеќе од две години – не се бодуваат.
- 7) Печките не се бодуваат доколку векот на траењето им изминал односно ако се неупотребливи.
- 8) Доколку во зградата постојат пегларници, да се бодуваат како сушални односно да се постапи според објаснението од точка 5.
- 9) Лавабо да се бодува според позицијата 403 од даденото упатство.
- 10) Каналите за исфрлање отпадоци доколку се надвор од употреба – не се бодуваат.
- 11) Сите измени што ги извршил станарот во својот стан на сопствен трошок, а придонесуваат за подобрување на условите за домување и не се во спротивност со техничките и урбанистичките прописи, ниту им штетат на другите станари – нема да се бодуваат. Ке се бодува само првобитно изградената состојба на станот.
- 12) Измените што ја намалуваат вредноста на станот, на пример: исфрлање на некој дел од опремата (калеви печки) и слично за кои станарот нема одобрение од надлежните органи, се бодуваат по првобитната состојба.
- 13) Според предлогот на методологијата, елементите на станот и зградата се бодуваат на три начина:
- а) со утврдување на самото место и по потреба во проектната документација дека такви елементи постојат или постоеле.
- Самата констатација дека тие постојат, без никакви мерења и броења, носи предвиден број бодови.
- б) со броење на одделни елементи;
- в) со мерење на одделни елементи, обично на површината. Површината се запишува закружено на цел m^2 .
- 14) По извршеното бодување во електронскиот сметачки центар се врши натамошна обработка на податоците.
- Се обрнува внимание на барање од сметачкиот центар, кој ќе ги обработува бодовните листи, контролорите да обрнат посебно внимание означување на позициите што се бодуваат да се изврши идентично на сите три примерока.

СОДРЖИНА:

	Страна	Страна
683. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 1985 година — — — — —	1345	во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка на организациите на здружен труд — — — — —
684. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за распоредување на средствата за нестопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерацијата за 1986 година — — — — —	1382	688. Наредба за дополнење на Наредбата за висината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи — — — — —
685. Одлука за поблиските елементи што треба да ги содржат заедничките програми за унапредување на производството на стоки и услуги наменети за извоз — — — — —	1383	689. Одлука за утврдување на основите и мерилата за определување на станарината за становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — —
686. Правилник за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина — — — — —	1383	1389
687. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции — — — — —		